



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 22 август 1977
Скопје
Број 32 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 7 дин. Жиро сметка 40100-601-128

420.

Врз основа на член 17, став 1 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, број 40/71), а во врска со оддел 4.07 од Договорот за заем (осми проект за патишта) склучен на 13 април 1977 година помеѓу Меѓународната банка за обнова и развој и Социјалистичка Република Македонија (за делот на СР Македонија), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БАНКА ПРЕКУ КОЈА КЕ СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ ОД АВТОПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“

1. Се определува Стопанската банка — Централна — Скопје, преку која ќе се користат средства за изградба на делот од автопатот „Братство-Единство“ од Куманово до Титов Велес.

Стопанската банка — Централна Скопје, ќе ги врши сите банкарски работи што се однесуваат на обезбедувањето на средствата, плаќањето и отплаќувањето на кредитите за изградба на делот од автопатот.

2. За вршењето на работите од претходната точка ќе се склучи посебен договор помеѓу инвеститорите и Стопанската банка — Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1422/1
15 јуни 1977 година
Скопје

Погпретседател
на Извршниот совет,
д-р Вулнет Старова, с. р.

421.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точките 1 и 2 од Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/75, 47/76, 19/77, 35/77 и 41/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕЖО МЕСО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо („Службен весник на СРМ“ бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76, 17/77 и 30/77), во точка 2 се врши следнава измена:

— во алинеја четврта, бројот „19,50“ се заменува со бројот „21,00“;

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1761/1
9 август 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

422.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75 и 27/77), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

Н А Р Е Д Б А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1977 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1977 година се утврдува во износ од 3.747 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-03-5705
19 јули 1977 година
Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

423.

Врз основа на член 63-а од Законот за редовните судови, републичкиот секретар за правосудство донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА КУКНИОТ РЕД ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ НА ПРИТВОР ВО ЗАТВОРИТЕ

И. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се регулира начинот на примањето и распоредувањето на притворениците во затворите, исхраната и здравствената заштита, примањето посети, допишувањето и примањето гратки и печатени работи, однесувањето на притворениците, одржувањето на редот и дисциплината и дисциплинските мерки и отпуштање на притворениците.

Член 2

Лицата против кои е определен притвор (во натамошниот текст — притвореници) се сместуваат во одделни простории на затворот.

Член 3

Управителот на затворот се грижи за приемот и сместувањето на притворениците, за нивната исхрана, за работата на затворскиот персонал, за безбедноста на затворот и за правилната примена на овој правилник.

Член 4

Притворениците се должни да се придржуваат кон наредбите на управителот и припадниците на стражата.

Притворениците што ги кршат правилата на куќниот ред прават дисциплински престап и со нив се постапува според член 37 од овој правилник.

Член 5

Притворениците можат да се употребуваат за работи нужни за одржување на чистотата во просториите во кои престојуваат.

Доколку постојат услови во затворот, а притвореникот изрази желба да работи, истражниот судија или претседателот на советот може во договор со управителот, да дозволи привремено да врши работа која одговара на неговите психички и физички својства, под услов тоа да не се одрази штетно на водењето на постапката.

На притворениците им се исплатува надоместок за извршената работа согласно член 121 од Законот за извршување на кривичните санкции.

II. Примање и распоредување на притворениците**Член 6**

За издржување на притвор во затвор се прима само лице за кое е донесено решение за определување на притвор и врз основа на писмен налог од надлежниот суд.

Член 7

Управителот или од него овластено лице на затворот издава писмена потврда за приемот на притвореното лице во која ќе се внесе денот и часот на примањето.

Член 8

Во затворот се води матична книга на притворениците.

Во матичната книга на притворениците за секој притвореник што се прима во затворот се внесуваат податоци.

Матичната книга на притворениците содржи:

1. реден број;
2. фамилијарно, татково и родено име на притвореникот;
3. ден, месец и година на раѓањето;
4. место на раѓањето;
5. живеалиште односно престојувалиште;
6. занимање;
7. државјанство;
8. час, ден, месец и година на лишувањето од слобода;
9. час, ден, месец и година на примањето во затвор;
10. назив на органот што го издал налогот за примање во затвор, број и датум;
11. час, ден, месец и година на пуштањето од затвор;
12. назив на органот што го издал налогот за пуштање од затвор и број и датум;
13. забелешка.

Управителот на затворот веднаш го известува судот за времето (час, ден и месец) кога притвореникот е пуштен.

Член 9

Пред да се смести притвореникот во определена затворска просторија, ќе се изврши личен претрес и преглед на предметите што ги донел со себе.

Претрес на женски лица можат да вршат само женски лица.

Член 10

Притвореникот може од предметите за лична употреба да ја задржи во затворот својата облека, долните алишта, нужен прибор за лична хигиена (четкиче за заби, сапун, пешкир, шамивчиња, чорапи, очила, чешел) и други предмети што ги одобрил органот што ја води постапката како и потребна постелина.

На притворениците им се одземаат ножеви, ножици, прибор за бричење, ремен и други опасни предмети со кои би можеле нему или на други да им се сторат повреди или да се одземе животот.

Предметите ги одзема лицето овластено од управителот на затворот.

Пописот на одземените предмети се внесува во одделна книга на одземените предмети на притворениците и читливо се забележува од кого и какви предмети се одземаат. Предметите се назначуваат по бројот, видот и по другите особини а кога количината предмети се назначува со бројот тогаш бројот се назначува и со букви. На притвореникот му се издава копии од записникот кое служи како потврда за одземените предмети.

Еден примерок од записникот му се доставува на судот што ја води постапката.

Член 11

Одземените предмети се чуваат во магацинот на затворот.

Драгоценостите и парите се чуваат во каса или на друго сигурно место.

Одземените предмети што се расипуваат лесно се предаваат на трошок на притвореникот на неговото семејство или на друго лице што ќе го означитој. На тие лица на трошок на притвореникот ќе им се пратат и другите одземените предмети, ако тоа го побара притвореникот.

Член 12

Притворениците ги распоредува по просториите управителот на затворот или од него овластено лице спрема расположивите места за сместување и во договор со судот што ја води постапката.

Притворениците што учествувале во извршување на исто кривично дело (соизвршители, поттикнувачи, помагачи) како и притворениците што извршиле кривични дела што се во меѓусебена врска (прикривачи и сл.) не можат да бидат сместени во иста просторија.

Притворено лице — повратник се распоредува и сместува во посебна просторија одделно од останатите за прв пат притворени лица доколку за тоа постојат услови во затворот.

III. Здравствени мерки и исхрана**Член 13**

При стапувањето во затвор притвореникот ќе се испушти, а неговата облека и постелните предмети што ги донел со себе ќе се дезинфицираат.

Овие предмети ќе се дезинфицираат ако притвореникот ги добие подоцна.

Член 14

Притворениците се должни да ја одржуваат чистотата на телото и облеката, а управата на затворот е должна тоа да им го овозможи.

Бричењето се врши најмалку два пати неделно, потстрижувањето најмалку еднаш месечно а капењето најмалку еднаш на 15 дена.

Само по исклучок, кога тоа го бараат санитарните причини, поодделни лица можат да бидат острижани. Одлука за тоа донесува управителот на

затворот во согласност со судот што ја води постапката, а по претходно мислење на лекар.

На притворените женски лица им се обезбедува топла вода за лична хигиена и потребен хигиенски прибор.

Член 15

Притворениците се должни постојано да ја одржуваат чистотата во просториите во кои се сместени. Просториите секојдневно мораат да се чистат.

Постелните предмети редовно ќе се тресат и ветрат, а најмалку 2 пати неделно.

Член 16

На притвореникот што ќе се разболи му се укажува лекарска помош во затворската амбуланта или во друга погодна просторија.

Притвореникот може и сам да се пријави на лекарски преглед, што се внесува во книгата за дежурство.

Ако треба да се преземе болничко лекување, притвореникот се упатува во најблиска болница. Во местата каде што во болницата постои посебно одделение за лекување на лицата што се наоѓаат во казнено-поправни установи за издржување на казната, разболениот притвореник се упатува во ова одделение и со сместува, по правило, спрема одредбите од член 12 од овој правилник.

Управителот на затворот ќе преземе потребни безбедносни мерки за да се спречи бегството на притвореникот што е упатен во болница на лекување.

За упатувањето на лекување во болница одлучува, по предлог од затворскиот лекар, судот што ја води постапката.

За притвореното лице упатено во посебно одделение за болни на КПД — Идризово при Медицински факултет во Скопје, се издава потврда со означување на денот, месецот, годината и часот на приемот.

Член 17

По одобрение од судот што ја води постапката и под негов надзор или под надзор на лицето што ќе го определи тој, притвореникот може по негово барање да го прегледа лекар што тој ќе го избере. Во ваков случај притвореникот по правило претходно ќе го прегледа затворскиот лекар.

Овој преглед се врши во работно време во затворската амбуланта или во друга погодна просторија односно во здравствена установа. Во итни случаи лекарскиот преглед може да се врши во друго време на денот и ноќе.

На прегледите присуствува затворскиот лекар.

Член 18

Лековите што ги набавува притвореникот на свој трошок, ги прима од своето семејство или од други лица, се прегледуваат од лекар, кој е во редовен работен однос во затворот или кој врши привремени или повремени работи за затворот.

Член 19

Движењето на чист воздух се врши на тој начин што притворениците шетаат во определен затворски простор.

На прошетка, по правило, се изведуваат заедно лицата што се сместени во иста просторија.

Ако едновременно се изведуваат да шетаат притвореници од различни простории, не смеат да бидат заедно притворениците што учествувале во извршувањето на исто кривично дело како ниту притворениците чие заедничко шетање би можело да биде од други причини штетно за постапката (запознавање, пренесување соопштенија и сл.), машки и женски, малолетници и полнолетници, како ниту притворениците со лицата што се наоѓаат на издржување казна.

При шетањето притворениците се движат слободно и можат да разговараат, но при тоа не смеат да прават врева.

Старите или болните притвореници што не се способни да шетаат, можат во времето определено за шетање да седат на чист воздух.

Шетањето се врши под надзор на стражата.

Член 20

На притворениците им е дозволено да пушат.

По исклучок, пушењето може да се ограничи ако го бараат тоа општите здравствени причини. За тоа одлучува управителот на затворот по предлог на лекар.

Член 21

Притворениците добиваат бесплатна исхрана.

На притворениците им се обезбедуваат три obroка дневно.

Количината и видот на храната како и додатоките за малолетници и трудниците се даваат по таблицата за исхраната на притворениците.

На болните притвореници им се дава по можност диетална храна според одлуката од лекар во границите на таблицата за исхрана.

Прехранбените артикли мораат да бидат секогаш свежи. Прегледот на прехранбените артикли и контролата на делбата на храната се врши редовно од страна на управителот на затворот.

Член 22

Ако притвореникот се храни на свој трошок управата на затворот ќе му овозможи да набавува храна. Притвореникот може да се претплати на храна преку управата на затворот ако има пари во затворскиот депозит. Храна исто така може да доставува и неговото семејство.

На притвореникот храната може да му се донесува еднаш дневно и тоа напладне.

На притвореникот може да му се испраќа и сува храна по пошта во количина што одговара на неговите редовни потреби.

Член 23

Храната, садовите и другите предмети во кои се донесува или упатува храната, мораат да бидат прегледани пред да му се предадат на притвореникот. Прегледот го врши определениот работник на затворот.

Ако при прегледот се најдат скриени предмети за тоа ќе се извести судот што ја води постапката и ќе се постапи по негова одлука.

Член 24

На притворениците им е забрането да примаат или набавуваат алкохолни пијалаци.

IV. Посети, допишување и примање пратки и печатени работи

Член 25

Управителот на затворот со посебен акт ќе определи два дена во месецот и време во тие денови за посета на притворениците.

По одобрение на судот што ја води постапката во исклучителни случаи, поодделни посети можат да се вршат и во некој друг ден и вон определеното време.

Посетите на притворениците се вршат во одделна просторија за таа намена во присуство на стража.

Посетата на притвореникот трае најмалку 30 минути. Во одделни случаи а по одобрение на судот, посетата може да трае и подолго.

Работникот што присуствува на посетата може да ја прекине, доколку притвореникот и посетителот ја користат на начин кој би можел негативно да се одрази на успешното водење на постапката. За прекинување на посетата и причините за тоа управата на затворот писмено ќе го извести надлежниот суд.

Ако судот што ја води постапката одобрил разговорот да се води слободно без присуство на лице, стражарот на затворот ќе го ограничи своето присуство само за да се спречи бегство на притвореникот со обезбедување тајноста на разговорот.

Член 26

Управителот на затворот ќе му овозможи на бранителот да го посетува притвореникот и со него да разговара само по претходно одобрение од судот што ја води постапката.

Разговорот на бранителот со притвореното лице се врши во определена просторија во присуство на лице кое ќе го определи судот што ја води постапката. Ако судот што ја води постапката одобрил разговорот да се води слободно без присуство на лице, стражарот на затворот ќе го ограничи своето присуство само за да го спречи бегството на притвореникот, со обезбедување тајноста на разговорот.

Член 27

Сите писмени пратки што ги испраќа или прима притвореникот и пратките упатени од притвореникот до судот, управата на затворот пред испраќањето ќе му го предаде на судот што ја води постапката и ќе постапува по неговата одлука.

Предавањето на поштата на судот и обратно се врши со потпис и означување на денот на приемот.

Член 28

Доколку судот што ја води постапката не определи поинаку, притвореникот има право да прима поштенски или други пратки со облека, постелина или со други лични предмети определени во член 10 од овој правилник.

Ако при прегледот се најдат скриени предмети или предмети што не можат на притвореникот да му се вратат (член 10 од овој правилник) тие предмети ќе се одземат и за тоа ќе се извести судот што ја води постапката. По негова одлука, со одземени предмети ќе се постапи според член 10 од овој правилник.

Член 29

Притворениците не смеат да држат пари во себе.

Парите што му се испратени на притвореникот се чуваат како негов депозит кај управата на затворот, а износот се евидентира во магадинската книга за депозити на притворениците.

Со парите од својот депозит притвореникот може да набавува храна, цигари, предмети на облека и други предмети што може да ги држи спрема овој правилник.

При приемот на парите притвореникот дава писмена потврда, која управата на затворот ја чува како паричен документ.

Притвореникот има право да прима или на свој трошок да набавува книги, списанија, дневни весници, или други печатени работи доколку тоа не му е забрането со одлука од судот што ја води постапката.

V. Поведение на притворениците во затворот

Член 30

Притворениците не смеат со своето поведение да го нарушуваат редот и мирот во затворот, да викаат, свираат, да се тепаат, караат и да псујат.

Притвореникот кој сака да се оплаче може усно преку стражата да бара прием кај управителот на затворот.

Член 31

Притворениците се должни внимателно да го чуваат сопствениот имот (инвентарот, просториите и слично). За сторената штета тие одговараат по прописите за надоместок на штета.

Член 32

Забрането е секое допишување и разговор меѓу притворениците што се сместени во разни простории или меѓу притворениците и осудениците, како и секое неовластено усмено или писмено контактирање, на лице што се наоѓа вон затворот.

Притворениците што се сместени во разни простории не смеат без одобрение на управителот едни на други да им даваат весници, книги или други печатени работи како и други предмети погодни за пренесување на соопштенија.

Член 33

На притворениците им е забранета меѓусебна купопродажба или замена на какви и да е предмети (облека, долна облека, храна и сл.).

Член 34

Ако кај притворениците се најдат предмети кои не им е дозволено да ги држат при себе, тие предмети ќе им се одземат, ќе се воведат во магадинската книга за притворениците и ќе се чуваат во затворскиот магацин.

Ако кај притвореникот се најдат пари тие ќе му се одземат и ќе се чуваат како негов депозит на начинот предвиден со член 29 од овој правилник.

Член 35

Доколку се забележи дека притворениците се договараат за работи што би можеле да бидат штетни за успешното водење на постапката, управителот на затворот, а во итни случаи и стражарот, може да изврши разместување на притворениците.

Член 36

На притвореникот кој е доведен од бегство или е фатен при обид за бегство како и кога ќе се забележи или утврди дека приготвува бегство, како и во случаите кога со сила се опира или со неа непосредно се заканува или на друг начин ја загрозува безбедноста на лицата во својата околина, покрај издвојување можат да му стават лисици.

Исто така може да се постапи ако притвореникот поттикнува други лица во затворот на наведените дејствија од претходниот став.

Одлуката за издвојување или ставање на лисици ја донесува управителот на затворот, а во итни случаи и стражарот. За тоа веднаш се известува судот што ја води постапката и натаму се постапува по негова одлука.

На малолетници не можат да им се ставаат лисици. Во случај на потреба над нив ќе се зајакне надзорот.

Член 37

Притворениците се должни да се придржуваат кон прописите на куќниот ред и наредбите на управителот и стражата.

Стражарот или работник на затворот што ќе разбере за дисциплински престап на притвореникот е должен, ако е во прашање полесен случај, да му обрне внимание и да го повика на ред. Во повратен или потешок случај тој го известува за тоа управителот на затворот, а овој судот што ја води постапката поради преземање на дисциплински мерки.

VI. Времено изведување на притворениците и отпуштање од затвор

Член 38

Притвореникот се изведува од затвор по правило само по писмен налог од судот или органот што ја води постапката.

Налогот за изведување содржи потребни податоци за утврдување на идентитетот на притвореникот.

По исклучок по барање од судот притвореникот ќе се изведе и без писмен налог (по телефон), со тоа што судијата писмено го потврдува приемот на притвореното лице.

Член 39

Приведување на притвореникот во судот го извршува стражата на затворот. Судот на налогот го потврдува денот и часот на приемот. Налогот се чува во управата на затворот до завршување на постапката.

Спроведувањето на притвореникот до друг орган или затвор, го вршат стажарите на затворот.

При спроведувањето се преземаат потребни мерки за безбедност. Притвореникот се спроведува со лисици ако управителот на затворот или судот што ја води постапката најде дека тоа е потребно.

Член 40

Ако е наредено притвореникот да се упати во друга казнено-поправна установа, во матичната книга на притворениците се става називот на судот што го издал налогот, број и датум на налогот, а во забелешката се назначува кога и во која казнено-поправна установа е упатен притвореникот.

Член 41

Кога притвореникот се упатува во друга казнено-поправна установа, со него едновремено се испраќаат неговите предмети што се чувани во затворскиот магацин заедно со списокот. Органот што го презема притвореникот го потврдува приемот на неговите предмети и потврдата се чува во управата на затворот од кој е упатен притвореникот.

Член 42

Отпуштањето на притвореникот од затворот на слобода може да се изврши само врз основа на писмен налог од судот што ја води постапката.

Управата на затворот е должна да го пушти притвореникот на слобода веднаш по приемот на налогот во времето назначено во истиот.

Во матичната книга на притворениците во соодветните рубрики се запишува називот на судот што го издал налогот за пуштање на притвореникот, број и датум на налогот, како и час, месец и година на пуштањето на слобода.

Член 43

При отпуштањето од затвор на притвореникот му се предаваат сите предмети што биле на чување кај управата на затворот, како и непотрошените пари што се чувани како негов депозит.

Предавањето и приемот на предметите и парите од став 1 на овој член во магацинската книга за притворениците односно во книгата на депозитите писмено го потврдува органот што го врши предавањето и притвореникот.

Член 44

Во случај на бегство на притвореникот, управителот на затворот веднаш го известува органот за внатрешни работи поради пронаоѓање и судот што ја води постапката.

Член 45

За случај на смрт на притвореникот во затвор, управителот на затворот го известува веднаш Републичкиот секретаријат за правосудство, судот што ја води постапката и надлежниот јавен обвинител, како и семејството на умрениот притвореник.

Судот што ја води постапката формира комисија која записнички ја констатира причината на смртта. Во комисијата влегуваат како членови, судија кој ќе го определи претседателот на судот, управителот на затворот и лекар.

Умрениот се закопува на трошок на органот што ја води постапката доколку не му биде предаден на семејството од умрениот или тоа не сака да го земе заради закоп. Останатите предмети на умрениот притвореник се предаваат со потврда на неговото семејство.

За смртта на притвореникот, затворот писмено ја известува и надлежната матична служба.

VII. Посебни одредби**Член 46**

Овој куќен ред се однесува и на лицата кои се притворени од органите за внатрешни работи, согласно член 196 од Законот за кривичната постапка.

Член 47

Правилникот за куќниот ред во затворите за издржување на притвор треба да им биде достапен на притворениците за време на издржување на притворот.

Член 48

За правилна примена на овој правилник се грижи управителот на затворот.

Член 49

Управителот на затворот во согласност со овој правилник со посебен акт го утврдува: времето за станување и почетокот на ноќниот одмор, почетокот и траењето на оброците, начинот на уредувањето на просториите, распоредот и времето за движење на чист воздух, времето за прием и праќање на пратки, начинот и времето за набавување на потребни предмети од средства на притворениците, распоредот и времето на капење, бричењето, лекарските прегледи и друго.

VIII. Завршна одредба**Член 50**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0601-988

12 јули 1977 година

Скопје

Републички секретар
за правосудство,
д-р **Горги Ј. Цаца**, с. р.

424.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи на Трговското претпријатие на големо и мало за промет со индустриски стоки „Нова трговија“ увоз-извоз од Битола, во делот кој се однесува на работните места помлад референт, референт и самостоен референт, како и на членовите 13 и 24 од истата спогодба, на седницата одржана на 8 јули 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ делот од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи на Трговското претпријатие на големо и мало за промет со индустриски стоки „Нова трговија“ увоз-извоз во Битола, кој се однесува на работните места помлад референт, референт и самостоен референт и членовите 13 и 24 од истата спогодба.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Трговското претпријатие на големо и мало за промет со индустриски стоки „Нова трговија“ увоз-извоз од Битола, на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 28/77 од 6 април 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со членот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, членот 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр.

22/73) и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76).

4. Во претходната постапка и на седницата од 8 јули 1977 година Судот утврди дека во табеларниот дел на оспорената самоуправни спогодба за работните места помлад референт, референт и самостоен референт е определен вкупен износ на бодови, без да се определат мерила за учеството на секој основ одделно во формирањето на аконтацијата на личниот доход.

Во ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Исто така во членот 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправни спогодба да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Во ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд е предвидена должност за работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што за работниците на работните места помлад референт, референт и самостоен референт не се утврдени мерила за стекнување на личниот доход туку тие добиваат фиксен износ на бодови, Судот утврди дека тој дел од самоуправни спогодба не е во согласност со Уставот и законот.

Судот исто така утврди дека во членовите 13 и 24 од самоуправни спогодба означена во точката 1 на оваа одлука е определено работникот да учествува во распределбата на личниот доход по основот минат труд до 15% од личниот доход остварен со тековен труд со тоа што за секоја година работен стаж работникот да добива 0,5% од личниот доход.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е предвидено, на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што работникот по навршената 31 година работен стаж веќе го достигнува предвидениот максимум од 15%, тој не добива натамошно зголемување на личниот доход по основот минат труд. Тргувајќи од фактот дека работникот може да придонесува во зголемувањето на доходот на основната организација од првата година, па се до крајот на својот работен стаж, Судот утврди дека членовите 13 и 24 од означената самоуправни спогодба не се во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судот ја донесе на седница без одржување на јавна расправа затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 28/77
8 јули 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

425.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за распределба на доходот и на средствата за лични доходи, донесена на седницата на работничкиот совет на Трговското-производно претпријатие на големо и мало „Вардар-промет“ во Неготино, по одржаната јавна расправа на 22 јуни 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 33—45 од Самоуправната спогодба за распоред на доходот и распределба на средствата за лични доходи, донесена на Собирот на работните луѓе на Трговското производно претпријатие на големо и мало „Вардар-промет“ во Неготино на 3 февруари 1977 година, како и табеларниот преглед кон оваа самоуправни спогодба со кој се утврдени личните доходи на работниците во фиксни месечни износи во бодови.

2. Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Трговското производно претпријатие „Вардар-промет“ во Неготино на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за распределба на доходот и на средствата за личните доходи затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и законот.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа од 22 јуни 1977 година, Судот утврди:

1) На седницата на работничкиот совет од 18 јануари 1977 година бил утврден предлогот на оспорената самоуправни спогодба, а на 3 февруари 1977 година спогодбата била изнесена пред собирот на работните луѓе на кој се водела дискусија и се давале забелешки. На истиот собир, бидејќи не била постигната согласност за вреднување на работните места на чистачките и чуварите, општите работници, приучените ПК работници, ВКВ работници, шоферите КВ, шоферите ВКВ, главните магационери и помошниците на магационерите, формирана е комисија да ги преиспита спорните работни места и да го определи бројот на бодовите. Истовремено работничкиот совет на претпријатието бил овластен да ги прифати или одбие предлозите на комисијата, а одлучено било неговата одлука да биде конечна. На седницата на работничкиот совет од 8 февруари 1977 година била донесена одлука за вреднување на работните места за кои не била постигната согласност на собирот на работниците.

Согласно членот 5 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) предлогот на самоуправни спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд го подготвува работничкиот совет. Во подготвувањето на самоуправни спогодба мора да се обезбеди учество на работниците од сите делови на работната организација, односно основната организација. Предлогот на самоуправни спогодба го утврдуваат работниците со мнозинство на гласовите. Самоуправната спогодба се смета за склучена кога 2/3 од вкупниот број на работниците дадат писмена изјава со која ја прифаќаат самоуправни спогодба. Овие одредби се однесуваат и на самоуправни спогодба за распределба на средствата за личните доходи на работниците. На основа на ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) работниците во основната организација со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Со тоа што оспорената самоуправна спогодба, во делот кој се однесува на означените работни места во точката 1 од оваа одлука, е усвоена од работничкиот совет, Судот смета дека е повредена постапката предвидена за донесување на самоуправната спогодба, затоа што правото да донесуваат самоуправна спогодба за распределба на средствата за лични доходи е неотуѓиво право на работниците кое тие не можат да го пренесат на работничкиот совет, поради што оспорената самоуправна спогодба е донесена во спротивност со членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд.

2) Со членовите 33, 34 и 35 од оспорената самоуправна спогодба определени се основи за распределба на личниот доход на работниците, но не се предвидени и мерила за распределба на средствата за лични доходи, а од табеларниот преглед на спогодбата Судот утврди дека личните доходи на работниците се определени во фиксни месечни износи во бодови.

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправна спогодба не се определени основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, туку со табеларниот преглед личните доходи на работниците се определени во фиксни месечни износи во бодови, Судот утврди дека членовите 33—45 од оспорената самоуправна спогодба и табеларниот преглед не се во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

3) Со членот 37 од оспорената самоуправна спогодба минатиот труд на работниците како основ за утврдување на нивниот личен доход е определен во фиксен месечен износ од по 10 динари за секоја година признат работен стаж за пензија.

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и членот 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација, личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со тоа што со членот 37 од оспорената самоуправна спогодба, делот од личниот доход на работниците по основот минат труд е утврден во фиксни износи од по 10 динари на секој работник за секоја година признат работен стаж за пензија, независно од другите основи за распределба на личните доходи и независно од резултатите на трудот на работниците и нивниот личен придонес за зголемување на доходот на основната организација, Судот утврди дека означениот член не е во согласност и со членот 22 од Уставот на СР Македонија, со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со членот 126 од Законот за здружениот труд.

На основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 32/77
22 јуни 1977 година
Скопје

Го заменува Претседателот на Уставниот суд на Македонија,
Судија
Мире Доновски, с. р.

426.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точките в) и г) на членот 20 и членовите 21 и 34 од Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи, донесена на собирот на работните луѓе на Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија од 24 март 1977 година, како и уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-35, донесена на собирот на работните луѓе на Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија од 28 април 1976 година, по јавната расправа одржана на 22 јуни 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките в) и г) на член 20 и членовите 21 и 34 од Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи донесена од собирот на работните луѓе на Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија на 24 март 1977 година.

2. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката бр. 02-35 донесена од собирот на работните луѓе на Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија одржан на 28 април 1976 година, во времето на нејзиното важење, не била во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, со членот 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76).

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, во својство на овластен предлагач, со предлог од 9 март 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 2 на оваа одлука, а Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива со решение У. бр. 38/77 од 18 мај 1977 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста и на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со членот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, со членот 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека собирот на работните луѓе на Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија на 28 април 1977 година, разгледувајќи ја тежината и обемноста на работата во подрачните библиотеки, ја донел оспорената Одлука бр. 02-35 со која ги определил личните доходи на работниците во подрачните библиотеки. Така, во ставот 2 на означената одлука е определено во библиотеките во селата Негорци, Прдејци, Смоквица и Стојаково кои работат со неполно работно време од 4 часа

дневно, работите односно работните задачи да се вреднуваат со 1.000 динари месечно, а во подрачните библиотеки во Миравци и Нов Дојран кои работат со полно работно време работите односно работните задачи, според истиот став, се вреднуваат со 2.000 динари месечно. Судот исто така утврди дека оспорената одлука престанала да важи на 24 март 1977 година кога е донесена Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи на Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија.

И покрај тоа што оспорената одлука престанала да важи, Судот одлучи, согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, постапката да не ја запре, туку да оцени дали оспорената одлука во времето на нејзиното важење била во согласност со Уставот и законот.

Во ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Исто така во членот 42 од Сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е предвидено на работникот во основната организација на здружениот труд да му припаѓа личен доход сразмерно со резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што го дал со својот тековен и минат труд и тоа врз основа на однапред утврдени основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. Во ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд е предвидена должност за работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што оспорената одлука предвидувала распределбата на средствата за лични доходи во подрачните библиотеки да се врши во фиксно определени парични износи, независно од резултатите на трудот на работникот и неговиот личен придонес што со својот труд го дал за зголемување на доходот на својата организација на здружениот труд, Судот смета дека оспорената одлука во времето на важењето не била во согласност со Уставот и законот.

5. Судот во претходната постапка и на јавната расправа исто така утврди дека Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи од 24 март 1977 година, донесена на собирот на работните луѓе на Градската матична библиотека „Гоце Делчев“ во Гевгелија, во членовите 20, 21 и 22 содржи повеќе основи за распределба на личниот доход и тоа, стручна подготовка, сложеност на работата, работно искуство, одговорност, умствени и физички напори и минат труд, меѓутоа за овие основи, освен за основите стручна подготовка и минат труд, не се утврдени мерила со кои ќе се определи учеството на секој основ поединечно во формирањето на личниот доход на работникот. Покрај тоа, во точките в) и г) на член 20 од оспорената самоуправни спогодба, за работниците во подрачните библиотеки е определен фиксен износ на бодови кои го сочинуваат личниот доход на тие работници.

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, членот 42 од Сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации на здружениот труд заради остварувањето на начелото на распределба според трудот, утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Поради тоа што во оспорената самоуправни спогодба за поголемиот број основи за стекнување на личниот доход не се утврдени мерила кои ќе го определат учеството на секој основ одделно во формирањето на личниот доход на работниците, како и поради фиксното определување на личниот доход на работниците во подрачните библиотеки, Судот

утврди дека точките в) и г) на член 20 и членот 21 од оспорената самоуправни спогодба не се во согласност со Уставот и законот.

Судот исто така утврди дека во членот 34 од оспорената самоуправни спогодба е определено, ако на работно место е затечен работник кој ја нема бараната стручна подготовка, неговиот личен доход да се намали за секој степен на образование за 10% односно 5% на работник кој има над 20 години работен стаж.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд, личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според мислењето на Судот работниците можат стручната подготовка да ја предвидат како основ за стекнување на личниот доход како и да определат мерила за утврдување на учеството на овој основ во формирањето на личниот доход. Притоа работниците можат да определат на работникот кој ја нема потребната стручна подготовка, стартниот личен доход да му биде намален затоа што основно може да се претпостави дека работникот кој ја нема потребната стручна подготовка не може да постигнува исти резултати како и работникот што ја има потребната стручна подготовка. Меѓутоа, намалувањето на аконтацијата на личниот доход на тие работници може да се врши само по тој основ а не и на целиот износ на аконтацијата на личниот доход бидејќи другите основи се еднакви за сите работници. Со оглед на тоа што членот 34 од оспорената самоуправни спогодба определува на работниците кои ја немаат потребната стручна подготовка да им се намали личниот доход по сите основи, а не само по основот стручна подготовка, Судот утврди дека овој член од самоуправната спогодба не е во согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 38/77

22 јуни 1977 година

Скопје

Го замснува Претседателот
на Уставниот суд на
Македонија,
Судија
Мире Доновски, с. р.

427.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 1 на член 27 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување на доходот и средствата за распределба на лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Основната организација на здружениот труд — погон Штип, во состав на Претпријатието за јавни патишта „Македонија-пат“ во Скопје, усвоена од собирот на работните луѓе на 21 јули 1976 година, на седницата одржана на 23 јуни 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 27 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување на доходот и средствата за распределба на лични доходи и заедничка потрошувачка на работ-

ниците во Основната организација на здружениот труд — погон Штип, во состав на Претпријатието за јавни патишта „Македонија-пат“ во Скопје, усвоена од соборот на работните луѓе на 21 јули 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд — погон Штип во состав на Претпријатието за јавни патишта „Македонија-пат“ во Скопје, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка со решение У. бр. 102/76 од 18 мај 1977 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставот 1 на член 27 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставното начело на распределба според трудот.

4. Во текот на претходната постапка и на седницата одржана на 23 јуни 1977 година Судот утврди дека во ставот 1 на член 27 од означената самоуправна спогодба е определено личниот доход по основот минат труд да се пресметува по 10 динари за секоја година работен стаж.

Во согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 2 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) на секој работник со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Исто така и според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето и стопанисувањето со општествените средства, како и со свој и општествен минат труд, го дал за зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределбата според трудот и сразмерно со порастот на производноста на својот труд и на трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата, и на вкупниот општествен труд.

Судот смета дека личниот доход на работникот, како по основот тековен труд, така и по основот минат труд, треба да се утврдува во зависност од резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што го дал за зголемување на доходот на основната организација, а резултатите од трудот на работниците и нивниот личен придонес за зголемување на доходот на основната организација неможе секогаш да бидат еднакви кај сите работници. Со оглед на тоа што утврдувањето на личниот доход по основот минат труд се врши во еднаков износ во динари за сите работници, и тоа само според нивниот работен стаж, независно од резултатите од трудот на работниците и нивниот личен придонес за зголемувањето на доходот на основната организација, Судот утврди дека ставот 1 на член 27 од оспорената самоуправна спогодба не е во согласност со уставното начело на распределбата според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, како и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судот ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на предметот на спорот не е неопходно присуството на учесниците во постапката.

У. бр. 102/76
23 јуни 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Групе, с. р.

428.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на точката 1 на став 1 на член 1 од Одлуката за воведување самопридонес во пари од сите вработени земјоделци, занаетчи и пензионери од Пехчево, донесена од советот на Месната заедница во Пехчево на 11 мај 1976 година, по јавната расправа одржана на 2 јуни 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точката 1 на став 1 на член 1 од Одлуката за воведување самопридонес во пари од сите вработени земјоделци, занаетчи и пензионери од Пехчево, донесена од советот на Месната заедница во Пехчево на 11 мај 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Месната заедница во Пехчево на начинот определен за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 116/76 од 15 април 1977 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од оспорената одлука означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на овој дел од одлуката со членот 133 од Уставот на СР Македонија. Со оспорената одлука, покрај другото е предвидено со самопридонес да се задолжуваат сите вработени на подрачјето на Месната заедница во Пехчево, без оглед на тоа каде се наоѓа нивното постојано место на живеење.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека со оспорената одлука самопридонесот е воведен за собирање средства за проширување и реконструкција на градскиот водовод, за обезбедување на индустриска вода на организациите на здружениот труд во Пехчево и за подобрување квалитетот на водата за пиење. Според точките 1 и 2 на став 1 на член 1 од оспорената одлука обврзници на самопридонесот се сите работници вработени во организации на здружениот труд, основните организации на здружениот труд, другите организации и заедници во Пехчево, како и работниците вработени во овие институции, а не живеат во Пехчево.

Во членот 133 од Уставот на СР Македонија е предвидено дека своите заеднички интереси и потреби во месната заедница работните луѓе и граѓаните ги задоволуваат со средствата што сами непосредно ги здружуваат со самопридонес или на друг начин со дел од доходот што го издвојуваат работниците во основните и во другите организации на здружениот труд од подрачјето на месната заедница и работниците од основните и другите организации на здружениот труд што живеат на подрачјето на таа месна заедница со средствата што се создаваат во месната заедница со вршење на услуги од приходи што со своите активности ги остварува

месната заедница, со средствата што општината ќе и ги додели на месната заедница и со други средства со кои месната заедница располага самостојно.

Судот смета дека, според означената уставна одредба со самопридонес можат да се задолжуваат само работните луѓе и граѓаните кои имаат постојано место на живеење на подрачјето на кое се воведува самопридонесот, затоа што со изградбата на објектот, за чие реализирање се обезбедуваат средства по пат на воведување на самопридонес, се задоволува непосредниот интерес и секојдневните заеднички потреби на граѓаните и работните луѓе кои фактично живеат на подрачјето на кое се воведува самопридонесот.

Судот исто така смета дека во смислата на членот 133 од Уставот, вработените во организациите на здружениот труд од подрачјето на кое се воведува самопридонесот, доколку оценат дека објектите што се изградуваат од самопридонесот се од интерес и за организацијата како целина, како што е во конкретниот случај, самопридонесот воведен за проширување и реконструкција на градскиот водовод, за обезбедување на индустриска вода во организациите на здружениот труд во Пехчево и за подобрување на водата за пиење, можат да учествуваат во самопридонесот на начин што ќе издвојат дел од доходот на организацијата на здружениот труд што се наоѓа на подрачјето на кое се распишува самопридонесот. Според тоа, работниците од организациите на здружениот труд на под-

рачјето на кое се распишува самопридонесот можат да бидат обврзници само ако имаат и живеалиште на тоа подрачје, додека другите работници не можат да се товарат со обврски од самопридонесот. Меѓутоа, сите заедно, како здружени работници можат да издвојат средства од доходот и да учествуваат во финансирањето на објектите за чија изградба е воведен самопридонесот на соодветното подрачје.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука е предвидено со самопридонесот да се задолжуваат сите вработени на подрачјето на Месната заедница Пехчево, без оглед на тоа каде се наоѓа нивното постојано место на живеење, Судот утврди дека точката 1 на став 1 на член 1 од Одлуката за воведување самопридонес во пари од сите вработени земјоделци, занаетчи и пензионери од Пехчево не е во согласност со членот 133 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 116/76
2 јуни 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

292.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и тргнувајќи од Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Стопанската комора на Македонија, собранијата на општините на Македонија, Собранието на Заедницата на општините и градовите, Здружениот сојуз на Македонија, Републичката заедница за вработување, Републичкиот фонд за развој на стопански недоволно развиените краишта, Општата заедница на образованието, Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, деловните банки и заедниците за осигурување имоти и лица кои дејствуваат на подрачјето на Македонија, во натамошниот текст: учесници на договорот, го склучуваат овој

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ МЕРИЛА И МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ И ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Целта на Општествениот договор за заедничките мерила и мерки за поттикнување на развојот на малото стопанство во СР Македонија во периодот 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Договор), е создавање услови за основање и унапредување на мали производствени и службени капацитети кои со своето производство и услуги ќе придонесуваат за задоволување на соодветните потреби на стопанството и населението, позитивно ќе влијаат за усогласување на односите во општествената поделба на трудот и за надминување на струк-

турната неусогласеност во стопанството, ќе овозможат побрз развој на стопански недоволно развиените краишта и зголемување на вработеноста и остварување на повратната политика.

Учесниците на Договорот се согласни да ги усогласуваат интересите, акциите и мерките за развој на малото стопанство, во рамките на своите права и овластувања, тргнувајќи од определбите дека малото стопанство се изразува во:

- придружни кооперативни дејности за потребите на индустријата;
- производство за широка потрошувачка;
- производствени дејности со специфични намени и ограничена потрошувачка, која се врши одделно или во мали серии;
- дополнително производство на индустриското и земјоделското производство за снабдување на пазарот со разни производи;
- производство кое во голема мера ги користи локалните извори на снабдување со репродукциони материјали и ги преработува во индустриски, прехранбени и други производи;
- вршење на услуги во одржувањето на станиониот фонд и градежно-занаетчиски работи;
- вршење на сервисни услуги за одржување на средства на трајната потрошувачка и други индустриски производи и апарати за лична и друга потрошувачка;
- вршење на лични услуги;
- производство и услуги на домашните ракотворби;
- услуги во угостителството и туризмот, вклучувајќи го и селскиот туризам и други дејности што спаѓаат во малото стопанство.

Член 2

Малото стопанство во смисла на овој договор опфаќа:

- организации на здружен труд од областа на индустријата, кои со своето работење и технологија претежно припаѓаат на занаетчискиот начин на производство и во кои трудот го здружиле до 200 работници, а се занимаваат со изработка на

финални производи и полупроизводи, на делови од производи во помали количини врз основа на индивидуална порачка или како дополнување на асортиманот во големи серии;

— занаетчиски основни организации и организации на здружен труд по единствена класификација на дејностите;

— сервисни и услужни организации на здружен труд;

— занаетчиски задруги;

— самостојни занаетчиски и угостителски дуќани, како и домаќинствата што пружаат услуги само за сместување или сместување со исхрана (комплетен пансион) каде што работат работните луѓе со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, како и работници кои со личен труд и со сопствени средства вршат дејности за превоз на стока и патници;

— домашни ракотворби што ги организираат организациите на здружен труд и самостојните занаетчиски дуќани;

— земјоделски производители здружени во земјоделски задруги, ООЗТ на кооперанти и во други облици на здружување во земјоделското производство, прехранбено-преработувачката, тугуновата индустрија и прометот;

— и други организации на здружен труд кои ќе добијат статус на мало стопанство.

Член 3

Развојот на малото стопанство ќе се остварува преку организирани општествено-политички акции, преку стимулативни, економски и финансиски мерки, кредитната, инвестиционата и даночната политика што придонесуваат за обезбедување услови што ќе ги поттикнуваат работните луѓе во здружениот труд, како и работните луѓе кои вршат дејности со личен труд и средства во сопственост на граѓаните да се ангажираат за основање и ширење на производствени и услужни капацитети.

Член 4

За развојот на малото стопанство, потписниците се договорија да се насочат следните извори на средства:

а) од Фондот на Федерацијата, според општествениот план за развој на СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година (дел 2, точка 2, 4);

б) средства на банките и дел од средствата на штедни влогови, средствата на други организации и општествено-политичките заедници;

в) средства на основните организации на здружен труд;

г) средства на граѓаните.

Сопственото учество на корисниците на кредити за развој на малото стопанство ќе изнесува најмалку 30% од пресметковната вредност на инвестицијата.

За инвестиционите вложувања во недоволно развиените краишта, ридско-планинските реони и подрачјата од пограничните појаси, сопственото учество ќе изнесува најмалку 20% од пресметковната вредност.

Кредитите за развојот на малото стопанство се доделуваат со рок на враќање од 10 години и со поповолна камата.

Член 5

Потписниците се договорија дека дел од средствата издвоени за оваа намена од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Покраината Косово во висина од 40% ќе се насочат за учество во кредитирањето на инвестициите од работно-интензивен карактер (мало стопанство) во недоволно развиените краишта и во подрачјата од пограничните појаси.

Член 6

Развојот, унапредувањето и финансирањето на малото стопанство во смисла на овој договор што произлегува од Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1976—1980 година се конкретизира со годишни програми на организациите на здружен труд, на самоуправните интересни заедници и на собранијата на општините.

Со посебен општествен договор, кој е составен дел на овој општествен договор, што ќе го склучат Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката заедница за вработување и деловните банки, ќе се насочат областите и ќе се определат приоритетните дејности во кои поинтензивно ќе се развива малото стопанство, изворите и висината на средствата според Општествениот план за развој на СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година, како и условите за нивното користење.

Годишните програми за развојот на малото стопанство се донесуваат пред започнувањето на годината за која се однесуваат.

Член 7

Самоуправно здружениот труд, остварувајќи ја улогата носител на општествениот развој, има решавачка улога во развојот на малото стопанство во рамките на утврдената развојна политика. Иницијативите и конкретното залагање на основните и другите организации на здружен труд засновани врз утврдени програми треба да овозможат целосно ползување на расположивите можности и афирмација на предностите и резултатите во развојот на малото стопанство.

Организациите на здружен труд реализираат иницијативи за меѓусебно здружување на трудот и средствата, како и за поврзување со носителите на личниот труд и средствата во сопственост на граѓаните.

Член 8

Во согласност со општествената улога, задачите и делокругот на својата работа, потписниците на договорот ќе го поттикнуваат самоуправното здружување на трудот и средствата и се обврзуваат:

Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија

Тргнувајќи од местото и улогата на Социјалистичкиот сојуз во развојот на општествено-економските и самоуправните односи, Социјалистичкиот сојуз во месните заедници, во општините и во Републиката и општествено-политичките организации кои се дел од фронтот на самоуправно организирани социјалистички сили, се ангажираат со создавање поповолни општествени услови за побрз и програмиран развој на малото стопанство во сите дејности и на подрачјата каде за тоа постојат можности и потреби. Воедно, непосредната политичка активност Републичката конференција на ССРМ ќе ја насочи кон следното:

— тежиштето на активността да се остварува во месните заедници и во општините и да се покренуваат иницијативи за донесување на општествени договори и самоуправни спогодби за развојот на малото стопанство;

— да иницира донесување нови и измена на постојните прописи кои имаат влијание врз развојот на малото стопанство;

— со развојот на малото стопанство побрзо да се остварува политиката за развој на недоволно развиените подрачја, ридско-планинските подрачја и пограничните краишта;

— ја поттикнува активността на граѓаните според конкретните потреби да издвојуваат средства и да ги вложуваат во отворање на мали работилни-

ци, сервиси и сл., а посебно работниците на временна работа во странство да ги издвојуваат и да ги вложуваат заштедите за овие цели;

— да се забрза меѓусебното здружување на трудот и средствата на граѓаните кои работат со личен труд и средства во сопственост на граѓаните и нивно поврзување со здружениот труд и во рамките на договорните организации на здружениот труд;

— на сите нивоа редовно да ја следи реализацијата на договорот и да предлага изнаоѓање и примена на адекватни системски решенија и мерки на економската политика. Воедно го следи резултатите на вкупната општествено-политичка активност во развојот на малото стопанство.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

— Предлага и донесува прописи и мерки со кои ќе се остварува планираниот развој на малото стопанство во рамките на вкупниот општествено-економски развој;

— Во соработка со општините обезбедува остварување на програмирањето на насочувањето на развојот на малото стопанство;

— Предлага и презема мерки за создавање поповолни услови за развој на малото стопанство и посебно мерки во дејностите со личен труд и средства во сопственост на граѓаните;

— Предлага мерки за условите на стопанисување за даночната и кредитната политика заради побрз развој на малото стопанство;

— Го следи развојот на малото стопанство и по потреба предлага и презема додатни мерки за реализација на програмите и конкретната политика за развојот на малото стопанство.

Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија

Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија преку своите организации и органи ќе се ангажира за поинтензивно одвивање на процесите на здружувањето на трудот и средствата во производството и вршењето услуги од оваа дејност, и на тој начин ќе го поттикнува и развојот на малото стопанство;

— Во рамките на вкупните напори во утврдувањето и остварувањето на политиката за општествено-економскиот и социјалниот развој во општествено-политичките заедници и во основните организации на здружен труд, се залага за вклопување и развој на малото стопанство во општествените планови за развој;

— Непосредно се ангажира за развој на социјалистичките самоуправни односи, за самоуправно регулирање на односите во стекнувањето и распредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи;

— По пат на самоуправно спогодување се залага да се утврдуваат и остваруваат основите и мерилата што ќе обезбедуваат доследна примена на начелото за распределба според трудот и резултатите од трудот;

— Се ангажира преку колективни договори на работниците вработени кај носителите на личниот труд (сите видови работодавачи), да им се осигураат правата што ги изедначуваат со работните луѓе во здружениот труд.

Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија

— Го насочува ангажирањето на организациите на Сојузот на социјалистичката младина за поттикнување на процесите на поврзувањето и здружувањето на трудот и средствата во дејностите на малото стопанство;

— Во сите средини ќе се залага за остварување на донесените програми за развојот на малото стопанство;

— Се залага за насочување на кадри според потребите на развојот на малото стопанство, а особено за зголемување на вработувањето на веќе оспособените млади луѓе во дејностите на малото стопанство.

Стопанската комора на Македонија

— Утврдува заеднички основи и критериуми за изработување на развојни програми во малото стопанство;

— Покренува и поттикнува деловно поврзување и здружување на малото стопанство со стопанството во целина;

— Следи и предлага системски и други мерки за развојот на малото стопанство;

— Ги насочува организациите на здружен труд во својата деловна политика да ги развиваат и јакнат кооперантските односи;

— Иницира изработка на програми и проекти за изградба на капацитети во малото стопанство;

— Се грижи за оспособување на кадри за потребите на малото стопанство.

Заедницата на општините и градовите на Македонија

— Утврдува заеднички ставови и критериуми за реализација на програмите за развој на малото стопанство во општините;

— Преку општините го поттикнува самоуправното здружување на трудот и средствата за развивање на малото стопанство;

— Ја усогласува даночната политика, придонесите и другите обврски меѓу одделните општини од значење за развојот на малото стопанство;

— Со собранијата на општините ги усогласува политиката и мерките што придонесуваат за изедначување на условите за стопанисување во малото стопанство;

— Со усогласувањето на даночната политика, политиката на цените, придонесите и другите обврски на малото стопанство во општините придонесува за изедначување на условите за стопанисување и правата и обврските на работните луѓе кои работат со личен труд и сопствени средства со работниците во здружениот труд, во согласност со уставните начела;

— Со општествените договори и самоуправните спогодби се залага за даночно олеснување и отворање нови капацитети во одделни општини, особено од дефицитарните дејности, обезбедување на локации и деловен простор, стручно оспособување на млади кадри и модернизација на капацитетите.

Собранијата на општините

— Подготвуваат програми за развој на малото стопанство и донесуваат мерки за нивната реализација;

— Го поттикнуваат и унапредуваат самоуправното здружување на трудот и средствата за развој на малото стопанство;

— Го утврдуваат местото и развојот на малото стопанство во своите општествени планови (среднорочни и годишни);

— Во рамките на својата надлежност обезбедуваат поповолни услови за развој на производствените и службните капацитети во развојот на малото стопанство, преку стимулативни мерки и решенија;

— Со урбанистичките планови обезбедуваат потребни локации и деловен простор за вршење на дејноста во областа на малото стопанство.

Задружен сојуз на Македонија

Перманентно ќе работи на покренување иницијативи и организирање на организации на здружен труд на земјоделците — земјоделските задруги, ООЗТ на кооперанти и други форми на здружување, во кои индивидуалните земјоделци го здружуваат својот труд и средства меѓусебно и со трудот и средствата на општествените организации од агроиндустрискиот комплекс;

— Со своите членови ќе работи за развивањето на малото стопанство, на земјоделското производство, домашни ракотворби, селски туризам, разни занаетчиски дејности, угостителство, помали индустриски капацитети и други дејности што ќе овозможуваат развој на стопанството и зголемување бројот на вработените во овие региони;

— Ќе соработува со соодветни органи и организации во подготвувањето, поднесувањето и спроведувањето на разни мерки кои обезбедуваат побрз напредок на индивидуалното земјоделство и неговото поврзување со општествениот сектор на земјоделството од тие подрачја.

Деловните банки и Заедницата за осигурување имоти и лица што работат на подрачјето на Македонија

— Во согласност со целите на овој општествен договор и Програмата за развој на малото стопанство, деловните банки ја утврдуваат кредитната политика и ги утврдуваат мерилата и критериумите за доделување кредити за развојот на малото стопанство и во таа насока преземаат конкретни мерки;

— Насочуваат дел од расположивите средства и средствата од заштеди за кредитирање на дејностите од областа на малото стопанство;

— Се грижат особено за кредитирање на капацитетите што непосредно служат за потребите на населението, и тоа за оние инвестиции што се од посебно значење за општествено-политичките заедници во смисла на отстранување на структурните диспропорции во стопанството, отворање нови работни места, пред се, во недоволно развиените краишта, како и вклучување и вработување на работниците од привремена работа во странство;

— Во согласност со овој општествен договор, посебниот општествен договор и програмите за развој на малото стопанство, деловните банки им одобруваат кредити на корисниците под поповолни услови во поглед висината на кредитот, каматната стапка, роковите на отплата и висината на сопственото учество;

— Утврдуваат поповолни услови за доделување кредити на здружените индивидуални земјоделски производители и на работните луѓе кои со личен труд и средства во сопственост на граѓаните вршат дејност во согласност со програмите за развој на општините;

— Дел од расположивите слободни средства осигурителните заводи ги насочуваат во развојот на малото стопанство;

— Заемите одобрени во малото стопанство на подрачјето на личниот труд, осигурителните заводи ги осигуруваат под поповолни услови.

Републичката интересна заедница на вработувањето

— Ги иницира и поттикнува можностите за поголемо работно активирање на населението на општествениот и индивидуалниот сектор на стопанството. Притоа, заедно со другите учесници се залага да се спречи нерегулираното (диво) работење на приватни лица во услужните и другите дејности, се залага за развојот и унапредувањето на здружувањето и поврзувањето на индивидуалните земјоделски производители и помеѓу нив и ОЗТ во областа на земјоделството, развојот на работата по СИЦ на село и др.;

— Во соработка со ОЗТ кои ќе распишат заем за проширување на својата материјална основа, за проширување на дејноста, месните заедници и заедниците на вработувањето се ангажираат во активирањето на средствата од граѓаните, вклучувајќи ги и средствата на работниците привремено вработени во странство, во создавањето поголеми можности за работно ангажирање и вработување воопшто и посебно на повратниците од привремена работа во странство (за што е потребно дел од новотворените работни места наменски да бидат определени за повратниците);

— Заедниците на вработувањето издвојуваат средства, во вид на партиципација, од средствата предвидени за подготовка на работниците за вработување како учество во развојот на малото стопанство за отворање нови работни места;

— Заедниците на вработувањето ќе се ангажираат лицата кои примаат паричен надоместок — односно парична помош, за кои постојат можности за вработување на неопределено време, да можат тие средства да ги вложуваат за отворање нови работни места;

— Заедниците на вработувањето во соработка со Стопанската комора на Македонија, Заедницата на образованието и другите потписници, се ангажира во обезбедувањето кадри за потребите на малото стопанство.

Општата заедница на образованието

— Го финансира оспособувањето на кадри потребни за малото стопанство;

— Го усогласува вложувањето на потребните средства за образование на кадрите за малото стопанство преку соодветни образовни институции;

— Ги усогласува плановите за вклучување на кадри кои стекнуваат образование за потребите на малото стопанство во соодветните образовни установи, врз основа на програмите за развој на малото стопанство за одделни подрачја и одделни дејности;

— Се ангажира за професионална ориентација на кадрите и ги усогласува програмите на образовните институции за одделни занимања во малото стопанство;

— Со образовните програми овозможува самоуправно оспособување и стекнување на стручни знаења со практична работа на работното место според потребите на малото стопанство.

Републичкиот фонд за развој на стопански недоволно развиените краишта

— Го насочува доделувањето на кредити во согласност со Општествениот договор и со програмите што ќе се донесуваат врз основа на овој договор во стопански недоволно развиените краишта;

— Финансиски го помага создавањето на инфраструктурни услови во недоволно развиените општини, со што придонесува во создавањето на поповолни услови за развој на малото стопанство. За вложувањата во приграничните селски населби во недоволно развиените општини учеството на Републичкиот фонд ќе биде поголемо за 10 процентни поени во однос на зафатите во другите подрачја;

— Го поттикнува и учествува во финансирањето на изработката на развојни програми и студиски истражувања за развојот на малото стопанство во недоволно развиените општини.

Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување

— Со средствата од своите фондови учествува во финансирањето на развојот на малото стопанство.

Член 9

Потписниците на Договорот во рамките на своите надлежности покренуваат иницијативи и обезбедуваат конкретни програми со производствена ориентација што одговара на потребите и барањата на пазарот.

Член 10

За следење и спроведување на овој договор потписниците формираат заедничка комисија составена од делегати на сите потписници на Договорот.

Во комисијата секој потписник на Договорот избира свој делегат и негов заменик.

Член 11

Заедничката комисија посебно ги врши следните задачи:

- го следи и го поттикнува спроведувањето на овој договор;
- ја насочува активноста на сите потписници во развојот на малото стопанство;
- предлага мерки и решенија за проблеми и спорови што можат да настанат при спроведување на овој договор.

Член 12

На овој договор можат да му пристапат заинтересирани заедници, општествено-политички организации и други, преземајќи ги истовремено и обврските и правата.

Член 13

Постапка за измени и дополнувања на Договорот се покренува со писмено барање на секој учесник на Договорот. Барањето се доставува до другите потписници и до заедничката комисија.

Член 14

Договорот е полноважен по неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

ПОТПИСНИЦИ НА ДОГОВОРОТ:

1. Републичката конференција на ССРМ
2. Извршниот совет на Собранието на СРМ
3. Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија
4. Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија
5. Стопанската комора на Македонија
6. Собранието на Заедницата на општините и градовите
7. Задружниот сојуз на Македонија
8. Републичката заедница за вработување
9. Републичкиот фонд за развој на стопански недоволно развиените краишта
10. Општата заедница на образованието
11. Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
12. Стопанската банка на Македонија — Централна Скопје
13. Југобанка — седиште Скопје
14. Љубљанска банка — филијала Скопје
15. Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ Скопје
16. Собранието на град Скопје
17. Собранието на Општина „Карпош“ — Скопје
18. Собранието на Општина „Гази Баба“ — Скопје
19. Собранието на Општина „Кисела Вода“ — Скопје
20. Собранието на Општина „Центар“ — Скопје
21. Собранието на Општина „Чар“ — Скопје
22. Собранието на Општина Титов Велес
23. Собранието на Општина Неготино
24. Собранието на Општина Кавадарци
25. Собранието на Општина Гевгелија
26. Собранието на Општина Валандово
27. Собранието на Општина Охрид
28. Собранието на Општина Ресен
29. Собранието на Општина Струга
30. Собранието на Општина Дебар
31. Собранието на Општина Македонски Брод
32. Собранието на Општина Кичево
33. Собранието на Општина Куманово
34. Собранието на Општина Кратово
35. Собранието на Општина Крива Паланка
36. Собранието на Општина Битола
37. Собранието на Општина Прилеп
38. Собранието на Општина Крушево
39. Собранието на Општина Демир Хисар
40. Собранието на Општина Тетово
41. Собранието на Општина Гостивар
42. Собранието на Општина Штип
43. Собранието на Општина Кочани
44. Собранието на Општина Делчево
45. Собранието на Општина Винаца
46. Собранието на Општина Струмица
47. Собранието на Општина Радовиш
48. Собранието на Општина Пробиштип
49. Собранието на Општина Свети Николе
50. Собранието на Општина Берово.

293.

Врз основа на членот 211 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Организацијата на здружен труд за ПТТ сообраќај — Скопје и Сојузниот секретаријат за народна одбрана склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО ПЕРИОД ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој општествен договор се регулира користењето на средствата од штедните влогови и други средства на граѓаните кај Поштенската штедилница, делот што се прибира на територијата на СР Македонија во период од 1977 до 1980 година, што ги сочинуваат:

— штедните влогови и други средства на граѓаните што се водат кај Поштенската штедилница;

— ануитетите што достасуваат до 31. XII. 1980 година по искористените кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница;

— износот на каматата што се припишува на штедните влогови кај Поштенската штедилница.

Член 2

Потписниците во овој договор се согласија средствата од членот 1 на овој договор, по одбивањето на пропишаната резерва за ликвидност да се користат:

1) за реализација на програмата за модернизација на ПТТ сообраќајот во Републиката, 50% од вкупните средства;

2) за давање потрошувачки кредити на активните воени лица преку Народната банка на Југославија — Воениот сервис, во висина од 6% од вкупните средства;

3) останатите средства по издвојувањето на средствата од точка 1) и 2) од овој став да се користат за намени и под услови што ќе ги утврди Стопанската банка — Централна Скопје, по преходна согласност на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Стопанската комора на Македонија.

Член 3

Потписниците на овој договор се согласија средствата од членот 2 да се користат и тоа:

— средствата за реализација на програмата за модернизација и развој на ПТТ сообраќај (член 2 точка 1) преку Стопанската банка филијала Скопје;

— средствата за давање потрошувачки кредити на активните воени лица што го врши Војниот сервис (член 2 точка 2) преку Народната банка на Југославија — Војниот сервис;

— средствата од членот 2 точка 3) преку Стопанската банка Скопје, Централна.

Член 4

Потписниците на овој договор се согласија пламанот на кредитите од членот 2 да се врши со рок на враќање:

1) кредитот на организацијата на здружен труд за ПТТ сообраќајот, до 10 години;

2) кредитите дадени на Војниот сервис, до 2 години;

3) кредитите дадени од средствата од членот 2, став 1 точка 3 во рок кој што ќе го утврдуваат договорно Стопанската банка Скопје — Централна и корисниците на кредитот.

Член 5

Потписниците на овој договор се согласија каматната стапка на крајните корисници на кредитите од членот 2 точка 1 и 3 од овој договор да изнесува до 1% повеќе од стапката по која ги дава Поштенската штедилница.

Каматата ќе се пресметува полугодишно на назад.

Член 6

Средствата од членот 1 на овој договор ќе се користат во зависност од динамиката на приливот на средствата и расположивите слободни средства.

Поштенската штедилница е должна позитивната разлика на средствата од штедните влогови, по извршената пресметка и по издвојувањето на делот на средствата за резерва на ликвидноста да ја празни месечно сразмерно на делот што ѝ припаѓа на СР Македонија најдоцна до 5-ти во месецот, во полза на посебни сметки кај Народната банка на Југославија, Стопанската банка — филијала Скопје и Стопанската банка — Централна во Скопје.

Член 7

Изменување и дополнување на овој општествен договор може да се врши по иста постапка како што е и донесен.

Член 8

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат сите овластени претставници-потписници на Општествениот договор.

Член 9

Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Ристо Филиповски, член на Извршниот совет и републички секретар за финансии

За Организацијата на здружен труд за ПТТ сообраќај,
Горе Дамевски, директор

За Југословенската народна армија
Сојузен секретаријат за народна одбрана,
пуковник **Шевер Буге**, дипл.
ек. и правник

294.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и Стопанската комора на Југославија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Член 1

Заради меѓусебното запознавање и зближување на децата и младината, нивното социјалистичко воспитување, рекреацијата и општествениот стандард, со овој општествен договор се утврдуваат обврските на неговите учесници во врска со утврдувањето и остварувањето на правата на децата и младината за користење повластици за организирани групни патувања во внатрешниот патен сообраќај.

Член 2

Учесниците на овој општествен договор се согласија на децата и младината да им обезбедат повластици за организирани групни патувања во железничкиот, друмскиот, поморскиот и речниот сообраќај, како и во превозот на гондолските жицарници (во натамошниот текст: повластици).

Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласија како непосредни учесници во вршењето превоз на деца и младина во внатрешниот патен сообраќај, во смисла на овој општествен договор, да се сметаат сообраќајните организации на здружениот труд (превозници) здружени во:

1) Заедницата на југословенските железници;

2) Заедницата на поморските бродари на Југославија;

3) Групаџијата за речно бродарство при Советот за сообраќај на Стопанската комора на Југославија; и

4) Одборот за патен сообраќај при Советот за сообраќај на Стопанската комора на Југославија.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека, во рамките на своите права и должности, ќе настојуваат повластиците вкупно да изнесуваат 70% од редовните цени на превозот.

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека, во рамките на своите права и должности, ќе настојуваат превозниците при вршењето превоз на деца и младина во внатрешниот патен сообраќај, под условите од овој општествен договор, да обезбедат комерцијална повластица во висина од 30% од редовната цена на превозот.

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се обврзуваат дека, во рамките на своите права и должности, ќе настојуваат да се донесат републички, односно покраински прописи, со кои ќе се обезбеди од буџетите на републиките односно автономните покраини да се надоместат разликите меѓу вкупните повластици од став 1 на овој член и комерцијалните повластици од став 2 на овој член, односно дека ќе настојуваат тие разлики да се надоместуваат од средствата на заинтересираните самоуправни интересни заедници, според републичките, односно покраинските прописи или со спогодби на тие самоуправни интересни заедници.

Член 5

Учесниците на овој општествен договор, во сообразност со своите права и должности, ќе настојуваат повластиците во слободниот патен сообраќај да се пресметуваат според навистина поминатите километри, со примена на важечката железничка тарифа за II класа на брзиот воз.

Член 6

Учесниците на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, ќе настојуваат право на користење на повластици да имаат децата и младината до навршени 27 години живот, во рамките на организираните групни патувања:

1) заради извршување на општествено-воспитната програма на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија и на неговите колективни членови и на програмите од областа на здравствената заштита, одморот и рекреацијата;

2) заради училишни и научни екскурзии и патувања на ученици и студенти;

3) заради подобрување на квалитетот на аматерскиот спорт, спортската рекреација и развојот на аматерскиот спорт во школите и сојузите на организациите за физичка култура и техничка култура врз аматерска основа; и

4) заради вршење разни видови на дејности во областа на културата врз аматерска основа.

Под организираните групни патувања од став 1 на овој член се подразбира патување на деца и младина од најмалку 5 ученици во групата.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, ќе настојуваат право на повластици, покрај членовите на организираната група од деца и младина, да има и водач на групата, односно придружниците на учесниците во групата, кои ќе ги определи организаторот на патувањето. Придружници можат да бидат најмногу по еден на секои десет ученици од групата.

Член 8

Како групни патувања од член 6 на овој општествен договор се сметаат патувањата што ги организираат:

1) училиштата и советите за општествено воспитување и грижа за децата; и

2) организациите на Сојузот на социјалистичката младина и на неговите колективни членови (Феријален сојуз, Сојуз на извидувачи, Народна техничка, Музичка младина, Литературна младина, Сојуз на организациите за физичка култура, Движење (Сојуз) на планинари, Сојуз на културно-уметничките друштва, подмладок и младина на Црвениот крст, Сојуз на пионерите, клубови на Обединетите нации и Сојуз на пријатели на младината).

Член 9

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, во рамките на своите права и должности, ќе пропишат, односно ќе настојуваат да се донесе пропис, со кој ќе се уреди повластиците за организирано групно патување да се остваруваат врз основа на објава (список) на учесниците во патувањето, заверена од страна на организаторот на патувањето од член 8 на овој општествен договор, а според образецот што е отпечатен кон овој општествен договор и претставува негов составен дел. Корисниците на повластиците мораат при патувањето да имаат ученичка книшка, индекс или членска карта — книшка на Сојузот на социјалистичката младина или на еден од неговите колективни членови (член 8), уредно заверени за тековната година.

Член 10

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, во рамките на своите права и должности, ќе пропишат начин и услови на пресметување и исплатување на надоместоците на сообраќајните организации на здружениот труд за користење на повластеното возење од член 4 на овој општествен договор и ќе ги преземат сите потребни работи и мерки заради непречено извршување на овој општествен договор.

Учесниците на овој општествен договор од став 1 на овој член ќе пропишат како основа за пресметување на надоместоците од став 1 на овој член, за превоз во железничкиот сообраќај да се зема тарифата за II класа на брзиот воз.

Член 11

Овој општествен договор влегува во сила по потпишувањето од овластените претставници на учесниците на општествениот договор и по потврдувањето од собранијата на републиките и автономните покраини.

Член 12

Овој општествен договор ќе се објави во службениот весник на републиките и автономните покраини.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина

Кемал Халиловиќ, член на Извршниот совет и републички секретар за сообраќај

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора

Радуле Радуловиќ, главен републички инспектор за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска

Антун Бубиќ, претседател на Републичкиот совет за туризам

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

Тахир Кадриу, заменик на републичкиот секретар за финансии

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија

Ливиј Јакомин, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија

Зоран Настик, член на Извршниот совет и републички секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина

Герхард Бурбах, член на Покраинскиот извршен совет и покраински секретар за сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово

Фазли Суља, член на Покраинскиот извршен совет

За Стопанската комора на Југославија

Милорад Ѓиниќ, секретар на Советот за сообраќај и врски

(назив и седиште на организаторот на патувањето)

СР — САП _____

Број: _____

Датум: _____

О Б Ј А В А

за користење на повластено возење за групни патувања на младина и деца со воз — автобус — поморски и речен брод-авион — гондолска жичарница

Пополнува организаторот на патувањето:

Група што ја сочинуваат _____

деца, ученици, студенти, членови на организацијата _____, чии имиња се наведуваат на опачината на оваа објава.

П А Т У В А

при одење:

од _____ до _____

преку _____

при враќање:

од _____ до _____

преку _____

Потврдата за патување важи до _____ 197— год.

Намената на патувањето е _____.

Учесници во патувањето се деца, редовни ученици-студенти во учебната 19—/19— година, членови на организацијата _____ во 19— година, а нивното патување е организирано од страна на _____.

Водач на патувањето е _____
(име и презиме)

Покрај водачот на патувањето на групата има

_____ придружници на децата —
(со букви)

учениците, и тоа _____
(име и презиме на придружниците)

СПИСОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПАТУВАЊЕТО*)

Реден број	Име и презиме	Бр. на член. карта, книшката, индексот	Реден број	Име и презиме	Бр. на член. карта, книшката, индексот

Заклучно со реден број _____
(потпис на овластеното лице)

Пополнува сообраќајната стопанска организација

(Назив и седиште на сообраќајната стопанска организација)

Издадени возни билети број _____

Растојание во км _____

Редовна возна цена во дин. _____

Повластена возна цена на стопанската организација _____ дин.

од тоа:

— наплатено во готови пари _____ дин.

— за надоместок (регрес) _____ дин.

(М.П.) (Потпис на благајникот)

*) Ако групата има поголем број учесници отколку што има рубрики, за другите учесници се составува дополнителен список како прилог, кој го заверува овластениот издавач со печат и потпис. Овластен издавач на оваа објава, спостиците на децата и младината во внатрешниот ред член 8 на Општествениот договор за повластен сообраќај, може да биде школата (основна, средна, виша, факултет и академија), Советот за општествено воспитување и грижа за децата, општинскиот, градскиот, републичкиот, односно покраинскиот орган на Сојузот на социјалистичката младина и нејзините колективни членови.

Ојласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решение-фи. бр. 365 од 27. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 210, го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Продавница за леб „Ванила“, со седиште во Штип, во состав на ООЗТ — Трговија на мало и големо „Снабдител“ — Штип при РО „Макпромет“ — Штип престанува со своето работење.

Престанокот се запиша во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, бр. 02-41 од 15. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 365/76. (33)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 366 од 29. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 61, го запиша во судскиот регистар следното: За в.д. директор на РО Кино „Култура“, со седиште во Штип е одреден Иван Влахов, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на РО Кино „Култура“ — Штип, бр. 93 од 16. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 366/76. (84)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 260 од 14. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 233-02-00 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот директор на ООЗТ „Саса“ — Македонска Каменица во состав на Рудници за олово и цинк „Злетово Саса“ инж. Вељан Цавировски, се именува за директор Спасевски Трајан, кој ќе ја застапува без ограничувања.

Покрај директорот овластени потписници на ООЗТ „Саса“ — Македонска Каменица се: Ивановски Симеон, тех. директор и Ѓорѓиевски Тихомир, раководител на фин. ком. сектор.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет „Злетово Саса“ — Пробиштип, бр. 2216/4 од 24 VIII. 1976 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 260/76 година. (133)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 202 од 7. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 22, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на Музичкото училиште од Штип Лепосава Миневска ѝ престанува. За в.д. директор е именуван Симеон Савев, кој е овластен со потполни и неограничени овластувања да ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 202/76 (80)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 224 од 21. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 135, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот в. д. директор на ООЗТ „Београд“ — Београд во состав на ЗИК „Црвена ѕвезда“ — Штип, Сава Младеновиќ, е именуван за директор на основната организација на здружен труд, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува истата.

Истовремено се брише и потписот на досегашниот шеф на сметководството на ООЗТ „Београд“ — Београд Бора Андриќ.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работниците на ООЗТ „Београд“ — Београд, бр. 307 од 24. XII. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 224/76. (81)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 344 од 10. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 136, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Педагошка академија „Гоце Делчев“ од Штип Ванчо Дубровски престанува. За в. д. директор е именуван професор м-р Иван Глигоров.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на ОЗТ Педагошка академија „Гоце Делчев“ — Штип, бр. 0201-464 од 1. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 344/76. (82)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 196 од 29. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 52, го запиша во судскиот регистар следното: Лицето Тагарски Борис, директор со неограничени овластувања ќе ја потпишува ООЗТ „Обработка на тутун“ во состав на РО „Југотутун“ — Делчево.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Кооперација“ при РО „Југотутун“ — Делчево од 5. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 196/76. (132)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 200 од 7. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 33, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Дом на културата „Крсте П. Мисирков“ од Св. Николе Стојче Макаровски престанува. За в. д. директор е именуван Ванчо Крстевски, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува Основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на ОЗТ „Крсте Мисирков“, бр. 358 од 1. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 200/76. (76)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 201 од 7. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 143 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ ЦОУ „Методи Митевски — Брицо“ од село Цумајлија, Св. Николе, Дуко Герасимовски се менува, а за директор е именуван Љупчо Трајанов Гасев, кој ќе ја претставува и потпишува ОЗТ без ограничувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе бр. 417 од 1. X. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 201/76. (77)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 204 од 8. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 131 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ ЦОУ „Даме Груев“ од село Грделија, Штипско, Тасе Ѓуро престанува. За директор е именуван Александар Трајков, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет бр. 02-815/8 од 17. VI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 204/76. (78)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 194 од 21. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 13, го запиша во судскиот регистар следното: Установата за управување, изградба и одржување на објекти и терени за физичка култура и рекреација „Младост“, со седиште во Штип, досегашната дејност ја проширува уште со:

— угостителска дејност на сите објекти и терени, кои се основно средство на установата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работниците при ОЗТ Установа „Младост“ — Штип, бр. 873 од 11. VI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 194/76. (79)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 222 од 15. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 367 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашната дејност на ООЗТ „Разно“ — Струмица, во состав на РО за промет на големо и мало извоз-увоз „Југопромет“ — Струмица се проширува уште и со: извоз-увоз во малограничниот промет со Н.Р. Бугарија и Грција, како и транзит од дејноста на Основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Разно“ — бр. 02-4028/1 од 13. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 222/76. (73)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 257 од 9. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 198 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ — Задруга — ателје за уметничко обликување, светлосни фирми, реклами, електро-инсталации и портали „Дисплеј“ — Струмица, Ѓиџор Бекаров му престанува. За в.д. директор е назначен Алкивијат Караманолев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на Задругата-ателје „Дисплеј“ — Струмица, бр. 02-1030/2 од 8. IX. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 257/76. (74)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 199 од 7. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 270 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница, со седиште во Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 78, на Производното претпријатие „Свила“, со седиште во Св. Николе.

Предмет на работење:

— трговија на мало на сите видови текстил и текстилни производи.

Раководител: Митра Алексова.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на претпријатието, бр. 483 од 14. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 199/76. (75)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 217 од 13. VII. 1976 година, на регистарската влошка бр. 259 ги запиша во судскиот регистар промените во предметот на работењето на ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш, ООЗТ „Кооперација со промет“, со седиште во Радовиш.

Досегашниот предмет на работење на ООЗТ „Кооперација со промет“, Радовиш, во состав на

ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш се менува и проширува, така што ќе гласи:

— продажба на мешовита трговска стока на големо и мало;

— откуп и продажба на земјоделски и индустриски производи;

— продажба на вештачки ѓубрива и репроматеријали;

— откуп на сите видови кожи и штавење на истите;

— продажба на сите видови месо, риби, кокошки и др.;

— продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци;

— точење на сите видови алкохолни пијалаци;

— продажба на сите видови жестоки пијалаци со скара, кафе и готови јадења;

— откуп на овчо и кравјо млеко;

— преработка на овчо и кравјо млеко во сирење, кашкавал, кисело млеко, јогурт, урда и други млечни производи;

— продажба на сите видови резервни делови, авто гуми и др.;

— откуп на жива стока и сточни производи;

— кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Кооперација со промет“ — Радовиш, во состав на ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш, бр. 02-1462 од 5. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 217/76. (64)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 21, 22, 23, 24, 25 и 26/76 од 9. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 7 го запиша во судскиот регистар престанокот на деловните единици на Земјоделската задруга „Младост“ од село Борисово, Струмичко и тоа:

1. Земјоделска задруга „Младост“, село Борисово, Деловна единица — Продавница бр. 6, со седиште во село Борисово, Струмичко;

2. Земјоделска задруга „Младост“, село Борисово, Деловна единица — Продавница број 5, со седиште во село Мокриево, Струмичко;

3. Земјоделска задруга „Младост“, село Борисово, Деловна единица — Продавница бр. 4, со седиште во село Долни Липовик;

4. Земјоделска задруга „Младост“, село Борисово, Деловна единица — Продавница бр. 3, со седиште во село Седларце, Струмичко;

5. Земјоделска задруга „Младост“, село Борисово, Деловна единица — Продавница бр. 2, со седиште во село Покрајчево, Радовишко;

6. Земјоделска задруга „Младост“, село Борисово, Деловна единица — Продавница бр. 2, село Покрајчево, Радовишко.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Задружниот совет на ЗЗ „Младост“, село Борисово, бр. 525 од 8. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 21, 22, 23, 24, 25 и 26/76. (69)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 193 од 24. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 34 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот потписник на Работната организација за производство, откуп, обработка и продажба на тулун и промет со земјоделски и индустриски производи — Штип, Јово Варчев, се брише од регистарот, а за потписници на работната организација остануваат:

1. Жарко Киров, директор на РО со потполни и неограничени овластувања.

2. Димитар Коларов, машински инженер и

3. Јордан Трајков, раководител на план и анализа.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО, бр. 02-21/V, 10 од 13. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 193/76. (51)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 209 од 12. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 267 го запиша во судскиот регистар следното: Лицата: Давид Илиев, директор на ООЗТ „Кочани“, Горѓи Демирџиев, директор на ООЗТ „Облешево“ — село Облешево, Михаил Филабок, директор на ООЗТ „Продажба на мало“ — Кочани, се овластени да ги потпишуваат сите инструменти: меница, чек, образец 47, 50 и др. за плаќање на обврските и побарувањата на основните организации на здружен труд и работната заедница на заедничките служби во состав на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани. Потписите ќе важат колективно по двајца со потпис и печат на Комбинатот.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, бр. 0201-30 од 7. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 209/76. (60)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 216 од 13. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 259-02-10, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница — Кожара, со седиште во Радовиш, на ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш, ООЗТ „Кооперација со промет“ — Радовиш.

Предмет на работење:

— откуп на сите видови кожи и штавење.

Раководител: Стојан Јанев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 216/76. (63)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 192 од 22. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 372, го запиша во судскиот регистар престанокот на РО „Слога“ — Занаетчиско претпријатие — Радовиш, поради присоединување кон РО „Прогрес“ — за комунални и занаетчиски дејности — Радовиш.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Централниот работнички совет на ОЗТ „Слога“ — Радовиш, бр. 66 од 27. V. 1976 година и одлуката на Централниот работнички совет на ОЗТ „Прогрес“ — Радовиш, бр. 0303-239/1 од 28. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 192/76. (33)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 295 од 22. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 42 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на РО за производство и обработка на тутун „Борис Кидрич“ од Струмица, Славчо Ичев, се менува, а за директор е именуван Ристо Гошев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Сложената организација на здружен труд „Југотутун“ — Скопје, РО за производство и обработка на тутун „Борис Кидрич“ — Струмица, бр. 03-1750 од 7. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 295/76. (44)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 316 од 22. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 70 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Ветеринарна станица од Струмица Бранко Граматиков е разрешен од должност.

За директор односно за в.д. директор е именуван Иван Тушев, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на работната заедница, бр. 02-296 од 17. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 316/76. (45)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 08-279/1 од 15. XI. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: „Дијамант“, Атанасов Борис Звонимир од село Смојмирово, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е обавување на стаклорезачки занает.

Фирмата ќе ја потпишува Атанасов Борис Звонимир. (34)

Врз основа на решението У. бр. 08-194/1 од 25. I. 1977 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Гоцевски Јованов Илија. Предмет на работењето на дуќанот е вршење услуги од сидаро-фасадерскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Гоцевски Јованов Илија. (3)

Врз основа на решението У. бр. 08-284/1 од 26. XI. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 368, страна 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Часовничар „Дарвил“, Ананиев Милошев Тодор од Берово. (35)

Врз основа на решението У. бр. 08-3605/1 од 6. XII. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 363, страна 64, занаетчискиот дуќан под фирма: Козовски Андонов Методи, сидаро-фасадер, село Будинарци, Берово. (36)

Врз основа на решението У. бр. 08-3822/1 од 15. XII. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 265, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Боболински Петар Глигор, слаткар, од село Митрашинци, Берово. (37)

Врз основа на решението У. бр. 08-275/1 од 31. X. 1977 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 24, страна 65, занаетчискиот дуќан под фирма: Арменски Димитар Јован, ковач, Берово. (1)

Врз основа на решението У. бр. 08-3989/1 од 27. XII. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 68, страна 46, занаетчискиот дуќан под фирма: Пехчевски Глигоров Здравко, шивач, Берово. (2)

Врз основа на решението У. бр. 08-843/1 од 21. III. 1977 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 121, страна 32/2, занаетчискиот дуќан под фирма: Тренчовски Спиоров Томе, шивач, село Будинарци, Берово. (4)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка на име Трајче Гурчиновски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 124, Гостивар. (1045)
Свидетелство за VIII одделение на име Горан Спасевски, ул. „М. Тито“ бр. 36, Делчево. (1046)
Воена книшка на име Месут Азисов, с. Внинаца, Кочани. (1047)
Лична карта на име Јонус Фејзулаи, с. Селце, Тетово. (1048)
Возачка дозвола на име Јонус Фејзулаи, с. Селце, Тетово. (1049)
Сообраќајна книшка на име Јонус Фејзулаи, с. Селце, Тетово. (1050)
Свидетелство од осмолетка на име Нешат Бедани Рамамади, Тетово. (1051)
Здравствена книшка на име Рамадан Адиљи, с. Пирок, Тетово. (1052)
Свидетелство за завршено училиште на име Шазо Ферати, с. Дебреше, Гостивар. (1053)
Свидетелство за VI одделение на име Нешат Ремзиу с. Дебреше, Гостивар. (1054)
Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Васе Божиновски, Куманово. (1056)
Воена книшка издадена од Скопје на име Нагиб Јусуфи, Скопје. (1057)
Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Лилјана Годосиоска, Скопје. (1058)
Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Расим Адемовски, Скопје. (1059)
Воена книшка издадена од Пожаревац на име Ламбе Фидановски, Скопје. (1060)
Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Донка Витановска, Скопје. (1061)
Воена книшка издадена од Скопје на име Исмет Етеми, с. Инџиково, Скопје. (1062)
Свидетелство за завршен испит издадено од ЕМУЦ „Коце Металец“ на име Ванчо Спасовски, Скопје. (1065)
Воена книшка издадена од Скопје на име Димитар Димитровски, Скопје. (1066)
Работна книшка издадена од Скопје на име Спасо Спасенцов, Скопје. (1068)
Воена книшка издадена од Белград на име Миодраг Давитковски, Скопје. (1069)
Свидетелство за завршена мала матура, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — Г. Петров на име Стојанка Илиевска, Скопје. (1070)
Свидетелство за VI одделение издадено од Основното училиште во Пробиштип на име Станко Мите Кимов, Скопје. (1071)
Здравствена книшка издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Велинска, Скопје. (1072)
Воена книшка издадена од Титоград на име Бајрам Идризалар, Скопје. (1074)
Работна книшка издадена од Кратово на име Велин Викем Стојанов, Скопје. (1075)
Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Градежниот центар за стручно образование и оспособување на кадри, отсек ВК работник и работоводител, на име Арив Арсланов, Скопје. (1076)
Свидетелство за IV одделение на име Веса Трајковска, с. Драчево, Скопје. (1077)

Свидетелство од VIII одделение на име Благона Пејчиновска, с. Драчево бр. 17, Скопје. (1078)
Свидетелство за VIII одделение на име Пецо Маркоски, с. Галичани, Прилеп. (1079)
Свидетелство за V одделение, издадено од ЦОУ „Браќа Миладинови“ с. Самоков, на име Стојанка Симуновска, с. Ковче, Македонски Брод. (1080)
Земјоделска здравствена книшка на име Баки Амети, с. Копачиндол, Тетово. (1081)
Здравствена книшка на име Хава Мустафи, ул. „Ленин“ бр. 103, Тетово. (1082)
Лична карта бр. 65973 на име Алим Алими, с. Чифлик, Тетово. (1083)
Диплома на име Џемил Фејзилаи, с. Г. Речица, Тетово. (1084)
Свидетелство за VII одделение на име Азби Бецети, с. Раковец, Тетово. (1085)
Свидетелство за VIII одделение на име Димитар Миловски, с. Панчарево, Берово. (1086)
Легитимација на име Виолета Филипова, ул. „Борис Кидрич“ Внинаца. (1087)
Свидетелство за VIII одделение на име Даница Илиеска, ул. „Никола Тесла“ бр. 14, Прилеп. (1088)
Воена книшка издадена од Нови Сад на име Исмаил Чадаровски, ул. „Караорман“ бр. 107, Битола. (1089)
Свидетелство за VIII одделение на име Вlado Бурназовски, ул. „Народна револуција“ бр. 30, Куманово. (1090)
Земјоделска книшка на име Агим Мемеди, с. Чифлик, Тетово. (1091)
Земјоделска книшка на име Фаузи Мемеди, с. Чифлик, Тетово. (1092)
Здравствена земјоделска книшка на име Редџеп Арифи, с. Камењане, Тетово. (1093)
Уверение за сидар бр. 08742/73 на име Гале Гаврилоски, Гостивар. (1094)
Работна книшка на име Камил Лимани, с. Равен, Гостивар. (1095)
Здравствена книшка на име Паца Јовческа, ул. „Блага Ружето“ 3, Прилеп. (1096)
Свидетелство за III година земјоделско училиште со практична обука на име Љубе Велјановски, с. Галичани, Прилеп. (1099)
Свидетелство за II година економско училиште на име Лепа Илиеска, ул. „Илија Игески“ бр. 49, Прилеп. (1100)
Свидетелство за VIII одделение издадено од Училиштето во с. Буково на име Вера Стојановска, с. Крстор, Битола. (1101)
Воена книшка на име Лазар Даневски, ул. „Илинденска“ бб, Кавадарци. (1102)
Уверение за кројачки занает на име Стојан Наумоски, с. Г. Крушје, Брод. (1103)
Работна книшка на име Фаик Бакија, с. Г. Речица, Тетово. (1104)
Свидетелство за VIII одделение на име Ана Ристова, ул. „М. Тито“ бб, Делчево. (1503)
Свидетелство на име Јана Јованова, ул. „Орце Николов“ бб, Делчево. (1504)
Уверение за шивачка на име Нада Илиевска, с. Горно Оризари, Битола. (1505)
Воена книшка на име Станимир Рулески, ул. „Ице Балкански“ бр. 3, Прилеп. (1506)
Лична карта на име Станимир Рулески, ул. „Ице Балкански“ бр. 3, Прилеп. (1507)
Свидетелство за VIII одделение на име Менка Ристеска, ул. „Пиринска“ бр. 14, Прилеп. (1508)
Диплома од дактилографско-стенографски курс на име Розета Попеска, ул. „Блага Ружето“ бр. 45, Прилеп. (1509)
Работна книшка рег. бр. 9757, серија бр. 26204, издадена од Собранието на општината Ресен на име Борис Таше Казанџиевски, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 82, Ресен. (1510)
Возачка дозвола на име Јакуп Зулбеари, с. Д. Палчиште, Тетово. (1511)

- Свидетелство за II клас, издадено од Економското училиште „Кочо Рацин“ — Ѓ. Петров на име Савка Маркова, Скопје. (1516)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Авни Синани, Скопје. (1517)
- Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ на име Костандина То-зија, Ресен. (1518)
- Свидетелство од II година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ на име Лилјана Младено-виќ, Скопје. (1519)
- Ученичка книшка од III одделение, издадена од ОУ „Гоце Делчев“ — Скопје на име Ена Фазлиев-ска, Скопје. (1520)
- Ученичка книшка за завршено III одделение, издадена од ОУ „Гоце Делчев“ — Скопје на име Сефедин Фазлиевски, Скопје. (1521)
- Возачка дозвола на име Енвер Синани, с. До-бридол, Гостивар. (1565)
- Возачка дозвола на име Енвер Ислами, с. Мер-дита, Гостивар. (1566)
- Ученичка книшка на име Милица Пајевик, Го-стивар. (1567)
- Диплома за сидарски занает на име Нецко Мој-соски, с. Вруток, Гостивар. (1568)
- Лична карта на име Сретко Куноски, ул. „Б. Станојевиќ“ Гостивар. (1569)
- Здравствена книшка на име Сретко Куноски, ул. „Б. Станојевиќ“ бр. 6, Гостивар. (1570)
- Диплома на име Јордан Димчески, с. Пожара-не, Гостивар. (1571)
- Работна книшка на име Кадри Ристеши, с. Фо-рино, Гостивар. (1572)
- Книшка на име Мирче Ѓорѓески, с. Беличица, Гостивар. (1573)
- Свидетелство на име Кенан Шабани, с. Пирок, Тетово. (1574)
- Инвалидска воена книшка бр. 77375 на име Трај-че Петрески, с. Бело Поле, Прилеп. (1575)
- Свидетелство за I година гимназија на име Љупчо Божиноски, ул. „Пиринска“ бр. 29, Прилеп. (1576)
- Уверение на име Диме Трајкоски, ул. „Борка Лопач“ бр. 21, Прилеп. (1577)
- Пасош бр. МА—217056 на име Тоде Гочев, Скоп-ски пат-4, Т. Велес. (1578)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо Христов, ул. „Индустриска“ бр. 1, Пехчево. (1579)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цветан-ка Адиоска, ул. „Б. Јовчески“ бр. 2, Варош — При-леп. (1580)
- Свидетелство за VIII одделение на име Војче Костадиноски, с. Дебреште, Прилеп. (1581)
- Свидетелство за VIII одделение на име Михај-ло Наумоски, с. Дебреште, Прилеп. (1582)
- Свидетелство од II клас економско училиште на име Лилјана Игеска, ул. „Кире Гаврилоски“ бр. 33, Прилеп. (1583)
- Индекс бр. 968/64 на име Александар Илиевски, ул. „Будимаш“ бр. 4, Прилеп. (1584)
- Работна книшка на име Цвета Спасева, ул. Стеван Богоев“ бр. 21, Т. Велес. (1585)
- Свидетелство за VII одделение на име Неџбе-дин Љаџифи, с. Топлица, Гостивар. (1586)
- Лична карта на име Илка Димоска, ул. „Меч-кин камен“ бр. 126, Прилеп. (1587)
- Земјоделска книшка на име Васка Трпеска, с. Долни Манастирец, М. Брод. (1588)
- Работна книшка на име Александар Миланов, Т. Велес. (1589)
- Земјоделска книшка на име Селвије Ислами, с. Нераште, Тетово. (1590)
- Земјоделски книшки на име Меваип и Абдила-тиш Деари, с. Камеѓане, Тетово. (1591)
- Земјоделска книшка на име Исније Мејдија, с. Нераште, Тетово. (1592)
- Земјоделска книшка на име Хатиџе Дејдија, с. Нераште, Тетово. (1593)
- Земјоделска книшка на име Ѓулсима Мејдија, с. Нераште, Тетово. (1594)
- Работна книшка на име Идафер Карпузи, Гост-ивар. (1595)
- Свидетелство за IV одделение на име Елена Наумовска, с. Плетвар, Прилеп. (1596)
- Земјоделска книшка на име Мирибан Ајкули, с. Доброште, Тетово. (1597)
- Дозвола за држење и носење оружје, рег. бр. 78, издадена од СВР — Тетово на име Димче Илиев-ски, ул. „Благој Тоска“ бр. 24а, Тетово. (1598)
- Возачка дозвола бр. 3810 на име Ведат Љ. Али-ли, с. Стримница, Тетово. (1599)
- Работна книшка на име Цветат Јашари, ул. „Р. Цоник“ бр. 84, Тетово. (1600)
- Земјоделска книшка на име Хирије Фејзулаи, с. Раковец, Тетово. (1601)
- Земјоделска книшка на име Зембиле Фејзулаи, с. Раковец, Тетово. (1602)
- Земјоделска книшка на име Сафет Фејзулаи, с. Раковец, Тетово. (1603)
- Земјоделска книшка на име Ајрије Фејзулаи, с. Раковец, Тетово. (1604)
- Земјоделска книшка на име Земиме Фејзулаи, с. Раковец, Тетово. (1605)
- Земјоделска книшка на име Зибер Фејзулаи, с. Раковец, Тетово. (1606)
- Земјоделска книшка на име Рифкате Фејзулаи, с. Раковец, Тетово. (1607)
- Ученичка книшка од VIII одделение на име Исмаил Шерифи, с. Врпчиште, Гостивар. (1608)
- Свидетелство од I година индустриско училиште на име Селим Весели, ул. „П. Паранунов“ бр. 224, Гостивар. (1609)
- Сообраќајна книшка на име Азби Елези, с. Чајле, Гостивар. (1610)
- Сообраќајна дозвола ТЕ 108—31 на име Илмије Незири, с. Падалиште, Гостивар. (1611)
- Работна книшка на име Тарџе Манасијевски, ул. „Вера Которка“ бр. 33, Куманово. (1612)
- Работна книшка на име Славе Бојчовски, с. Мургаш, Куманово. (1613)
- Воена книшка на име Илија Ивановска, с. Нежилово, Кратово. (1614)
- Свидетелство од IV година гимназија, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ на име Роза Та-неска, кеј „Братство Единство“, Гостивар. (1615)
- Возачка дозвола на име Јорде Страшески, ул. „Т. Богданоски“ бр. 35, Гостивар. (1616)
- Лична карта на име Јорде Страшоски, ул. „Т. Богданоски“ бр. 35, Гостивар. (1617)
- Сообраќајна книшка на име Миди Емрули, с. Форино, Гостивар. (1618)
- Сообраќајна дозвола рег. бр. 29—83 ТЕ на име ЖАС — Скопје, ЕЗТ, Гостивар. (1619)
- Свидетелства од II, III и IV година гимназија на име Џемил Селмани, с. Беловиште, Гостивар. (1620)
- Свидетелства за II, III и IV година на име Џе-мил Селмани, с. Беловиште, Гостивар. (1621)
- Воена книшка на име Благој Свртиков, ул. „Марксова“ бр. 103, Прилеп. (1622)
- Индекс бр. 560/75 на име Ѓорѓи Костадинев, с. Драгобращти, Веница. (1623)
- Диплома за средно техничко училиште — Би-тола на име Ордан Темелкоски, ул. „Јоска Јордан-оски“ бр. 164, Прилеп. (1624)
- Индекс бр. 637/76 со студентска карта, издадени од ВЕШ — Прилеп на име Александар В. Рангело-виќ, ул. „Н. Коперника“ бр. 35/10, Ниш. (1625)
- Работна книшка на име Томислав Ѓорѓески, с. Тополница, Брод Македонски. (1626)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од ЦОУ с. Самоков на име Љубица Димоска, с. Ковач, Б. Македонски. (1627)
- Здравствена легитимација на име Асибе Исла-ми, с. Желино, Тетово. (1628)
- Ученичка книшка од IV одделение на име Ке-мал Алиу, с. Камеѓане, Тетово. (1629)

Лична карта на име Борис Стојановски, с. Челопок, Тетово. (1630)

Индекс бр. 12623 на ЕФ — Скопје на име Лилјана Давиткова, ул. „М. М. Брицо“ бр. 2, Делчево. (1631)

Индекс бр. 3749, издаден од Технолошкиот факултет — Скопје на име Назих Сафур, Скопје. (1634)

Воена книшка издадена од Скопје на име Велко Илиевски, Скопје. (1635)

Свидетелство за завршено I клас гимназија „Гоце Делчев“ — Куманово на име Расим Арифи, Куманово. (1636)

Ученичка книшка за завршена I и II година, издадена од Средно медицинското училиште Скопје на име Соња Трајковска, Скопје. (1637)

Воена книшка издадена од Дуго Село — СРХ на име Стојан Бошковски, Скопје. (1638)

Сервисна книшка за возило „Застава 750 — М“ со бр. на мотор 580017, бр. на шасија 551456, издадена од „Заводи Црвена Застава“ — Крагујевац на име Војчо Нацевски, ул. „В. Маслеша“ бр. 31, Куманово. (1639)

Индекс бр. 21540, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Драган Дојчиноски, Скопје. (1640)

Свидетелство за дактилографски курс, издадено од Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје на име Ленче Трајчевска, Скопје. (1641)

Воена книшка издадена од Белград на име Санде Курчински, Скопје. (1642)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Трговски училишен центар Скопје на име Гурѓева Костова, Скопје. (1643)

Ученичка книшка за завршена втора година, издадена од Средно музичко училиште — Скопје на име Дамир Имери, Скопје. (1644)

Ученичка книшка издадена од Скопје на име Атанас Коковијадис, Скопје. (1645)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Прпарими“ с. Студеничани на име Бајрам Бајрами, с. Студеничани, Скопје. (1646)

Воена книшка издадена од Скопје на име Хавзим Казим, Скопје. (1647)

Воена книшка издадена од Чачак на име Бранко Акимовски, Скопје. (1648)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Средно сообраќајното училиште „Боро Петрушевски“, на име Стефан Блажевски, Скопје. (1649)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Адолф Повше, Скопје. (1650)

Работничка книшка издадена од Скопје на име Фатиме Алиева, Скопје. (1651)

Ученичка книшка за завршена II година Економско училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Павлина Стојчева, Скопје. (1652)

Свидетелство за завршен испит издадено од МУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Панче Трајковски, Скопје. (1653)

Воена книшка издадена од Титоград на име Богољуб Јаникевиќ, Скопје. (1654)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Марија Попоска, Скопје. (1655)

Свидетелства за I, II, III и IV клас, издадени од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Мира Крстева, Скопје. (1656)

Воена книшка издадена од Скопје на име Аљуз Бислими, Скопје. (1657)

Свидетелство за завршено V одделение издадено од осумгодишното училиште „29 Ноември“ — Скопје на име Славица Радевиќ, Скопје. (1658)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — Скопје на име Градимир Стојан Иванов, Скопје. (1659)

Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Цветко Ристевски, Скопје. (1660)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Зорица Цветковска, Скопје. (1661)

Воена книшка издадена од Кр. Паланка на име Русе Богдановски, Скопје. (1662)

Свидетелство за VIII одделение на име Верица Младеновиќ, с. Ново Село, Куманово. (1663)

Свидетелство од III година, издадено од Училиштето „Моша Пијаде“ на име Вера М. Даутовска, ул. „Нова Југославија“ бр. 2/4, Куманово. (1664)

Свидетелство за VIII одделение на име Љубица Мишкоска, М. Брод. (1665)

Свидетелство за IV одделение, издадено од училиштето „Климент Охридски“ — с. Рлевци на име Ката Ристова, Т. Велес. (1666)

О Г Л А С

ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Барател на извршувањето: Димитар Маневски од Скопје.

Извршеник: Велче Трајковски од Скопје.

Предмет: Наплата на долг во вкупен износ од 90.795,85 динари со 6% камата сметано од 13. V. 1974 година.

На 16. IX. 1977 година во 10 часот во Општински суд Скопје I — Скопје, соба број 11, ќе се врши втора по ред јавна продажба на недвижниот имот на извршеникот кој се наоѓа во Скопје, ул. „Козле“ помеѓу број 149 и 153 и претставува станбен објект во градба изведен заклучно со првата плоча.

Проценетата вредност на објектот е 350.914,00 динари.

Објектот се продава како една целина. Како почетна цена се зема проценетата вредност.

Емството изнесува 10% од проценетата вредност и пред лицитацијата може да се вложи во судскиот депозит во готови пари или хартија од вредност.

Правата заради кои оваа продажба не би била допуштена треба да се пријават во судот пред започнувањето на лицитацијата, бидејќи тие права по извршената лицитација не ќе можат да се остварат спрема купувачот.

Заинтересираните лица можат да добијат информации секој ден во Општинскиот суд Скопје I — Скопје, на шалтер 5, секој ден од 10—12 часот.

Од Општинскиот суд Скопје I.

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за преизбор на асистент по предметот Искористување на шумите.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Врз основа на член 107 од Статутот, а по одлука на Советот на Медицинскиот центар „Борис Канчевски“ — Гостивар, донесена на седницата од 27. VII. 1977 година, се распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на долунаведените работни места и тоа:

1. Началник на работната единица Општа болница 1
2. Началник на работната единица Диспансер за претшколски и школски деца со здравствени станици по селата 1

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс потребно е да ги исполнуваат и следните услови:

— за работните места под реден број 1 и 2 на овој конкурс треба да се лекари специјалисти со 5 години работно искуство од кои две години на раководно работно место.

Предност имаат кандидатите кои се во редовен работен однос во Медицинскиот центар „Борис Канчевски“ — Гостивар.

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс потребно е да ги достават следните документи:

- молба таксирана со два динари таксена марка;
- работна книшка;
- доказ за завршена стручна спрема; и
- доказ за работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се доставуваат до Медицинскиот центар „Борис Канчевски“ — Гостивар.

Советот на ООЗТ Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет — Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Шеф на сметководството на ООЗТ Клиниката за ортопедски болести — Скопје.

Покрај општите услови предвидени со Закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има виша економска школа со над три (3) години работно искуство на раководно работно место — шеф на сметководство и да поседува морално-политички квалитети.

Молбите со потребните документи за исполнување на условите се доставуваат преку архивата на Работната заедница Заеднички служби при Медицинскиот факултет во Скопје, до Советот на Клиниката.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на Законот за инвестициони вложувања на СР Македонија („Сл. весник на СРМ“ 35/73, 46/73 и 9/74), Агрохемизација — Скопје ООЗТ Стопанска авијација

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за јавно прибирање на понуди за изградба на следните објекти:

1. Монтажен хангар распон 40 x 30 и во кој е вклучена работилница, магацин и работни простории;
2. Автороботилница;
3. Настрешница за автомобили;
4. Бетонска платформа 210 x 25 м.;
5. Стаза за рулање 30 x 10 м.;
6. Асфалтна површина;
7. Бунар за вода.

Локацијата на објектите е во с. Петровец крај Скопје

Понудата покрај останатото треба да содржи: — детален опис на нормите за потрошен материјал на работна сила;

— гаранција за квалитетот и функционалност на објектот;

— рокови и динамика на изградба.

Рок за поднесување на понуди е 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Документацијата и останатите информации можат да се добијат во просториите на Агрохемизација — ООЗТ САС IV спрат кај инж. Атанас Веселински, тел. 22-646.

(248)

СОДРЖИНА

	Страна
420. Одлука за определување на банка преку која ќе се користат средствата за изградба на делот од автопатот „Братство — единство“ — — — — —	673
421. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо — — — — —	673
422. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1977 година — — — — —	673
423. Правилник за куќниот ред за издржување на притвор во затворите — — — — —	673
424. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 28/77 од 8 јули 1977 година	677
425. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 32/77 од 22 јуни 1977 година — — — — —	678
426. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 38/77 од 22 јуни 1977 година	679
427. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 102/76 од 23 јуни 1977 година	680
428. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 116/76 од 2 јуни 1977 година	681

Општествени договори и самоуправни спогодби

292. Општествен договор за заедничките мерки и мерки за поттикнување на развојот и за унапредување на малото стопанство во СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	682
293. Општествен договор за користење на средствата од штедните влогови и други средства на граѓаните кај Поштенската штедилница во период од 1977 до 1980 година — — — — —	686
294. Општествен договор за повластиците на децата и младината во внатрешниот патен сообраќај — — — — —	687